



Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори

ЕУРОЛИНК Осигурување А.Д., Скопје

31 декември 2015 година

## СОДРЖИНА

Извештај на независните ревизори	1
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	3
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	9
Извештај за паричните текови	13
Извештај за промени во капиталот	16
Белешки кон финансиските извештаи	17
Прилог 1 Годишна сметка	
Прилог 2 Годишен извештај	

## Извештај на независните ревизори

Grant Thornton DOO  
Sv. Kiril i Metodij 52b-1/20  
1000 Skopje  
Macedonia

До акционерите на  
ЕУРОЛИНК Осигурување А.Д., Скопје

T +389 (2) 3214 700  
F +389 (2) 3214 710  
www.grant-thornton.com.mk

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на ЕУРОЛИНК Осигурување А.Д., Скопје (“Друштвото”), составени од Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) на ден 31 декември 2015 година, и Извештајот за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 76.

#### *Одговорност на Раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

#### *Мислење*

Наше мислење е дека придружните финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 декември 2015 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија.

#### *Останати прашања*

Финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2014 година се ревидирани од друг ревизор кој во својот извештај од 20 април 2015 година изразил мислење без резерва за истите.

#### **Извештај за други прави и регулаторни барања**

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2015 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2015 година, во согласност со MCP 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според наше мислење, историските финансиски податоци објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2015 година.

Скопје,

28 март 2016

Грант Торнтон ДОО, Скопје

  
Сузана Ставриќ  
Управител



  
Сузана Ставриќ  
Овластен ревизор

Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

## Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

На ден 31.12.2015

во денари

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>АКТИВА</b>				
<b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)</b>	<b>001</b>	2.1	<b>2,493,158</b>	<b>1,573,428</b>
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		2,493,158	1,573,428
<b>Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)</b>	<b>004</b>		<b>768,100,268</b>	<b>719,229,911</b>
<b>I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)</b>	<b>005</b>	2.2	-	-
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		-	-
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
<b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)</b>	<b>013</b>	2.3	<b>17,353,339</b>	<b>15,401,490</b>
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		17,353,339	15,401,490
<b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)</b>	<b>021</b>	2.4	<b>750,746,929</b>	<b>703,828,421</b>
<b>1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)</b>	<b>022</b>	2.4.1	<b>116,408,244</b>	<b>167,155,010</b>
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		824,014	59,373,633
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		115,584,230	107,781,377

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)			во денари	
Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)</b>	<b>025</b>	2.4.2	<b>130,035,951</b>	<b>101,173,411</b>
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		5,866,100	5,170,000
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		124,169,851	96,003,411
<b>3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)</b>	<b>030</b>		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		-	-
<b>4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)</b>	<b>035</b>	2.4.3	<b>504,302,734</b>	<b>435,500,000</b>
4.1 Дадени депозити	036		504,300,000	435,500,000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038		2,734	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
<b>5. Деривативни финансиски инструменти</b>	<b>040</b>		-	-
<b>IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>041</b>		-	-
<b>В. ДЕЛ ЗА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)</b>	<b>042</b>	2.5	<b>123,699,277</b>	<b>103,597,159</b>
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		109,410,082	46,048,233
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		14,289,195	57,548,926
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
<b>Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)</b>	<b>050</b>		-	-

Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)			во денари	
Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)</b>	<b>051</b>	2.6	<b>276</b>	<b>-</b>
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053		276	-
<b>Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)</b>	<b>054</b>	2.7	<b>273,578,298</b>	<b>195,409,604</b>
<b>I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)</b>	<b>055</b>		<b>259,893,075</b>	<b>182,571,104</b>
1. Побарувања од осигуреници	056		259,893,075	182,571,104
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-
<b>II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)</b>	<b>059</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
<b>III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)</b>	<b>063</b>		<b>13,685,223</b>	<b>12,838,500</b>
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		8,340,963	7,310,178
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		4,351,084	3,786,634
3. Останати побарувања	066		993,176	1,741,688
<b>IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>	<b>067</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)</b>	<b>068</b>		<b>30,933,178</b>	<b>24,376,791</b>
<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)</b>	<b>069</b>	2.8	<b>13,198,559</b>	<b>10,998,116</b>
1. Опрема	070		12,979,394	10,721,660
2. Останати материјални средства	071		219,165	276,456
<b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)</b>	<b>072</b>	2.9	<b>17,734,619</b>	<b>13,378,675</b>
1. Парични средства во банка	073		17,503,555	13,195,460
2. Парични средства во благајна	074		231,064	182,715
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	500
<b>III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	<b>077</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)			во денари	
Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)</b>	<b>078</b>	2.10	<b>105,860,993</b>	<b>91,777,831</b>
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080		92,900,001	84,538,853
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		12,960,992	7,238,978
<b>З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>	<b>082</b>		-	-
<b>С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)</b>	<b>083</b>		<b>1,304,665,448</b>	<b>1,135,964,724</b>
<b>И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	<b>084</b>		<b>125,173,976</b>	<b>67,591,247</b>
<b>ПАСИВА</b>			-	-
<b>А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)</b>	<b>085</b>	2.11	<b>428,704,069</b>	<b>401,086,415</b>
<b>I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)</b>	<b>086</b>	2.11	<b>195,326,080</b>	<b>195,326,080</b>
1. Запишан капитал од обични акции	087		195,326,080	195,326,080
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неплатен капитал	089		-	-
<b>II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>	<b>090</b>		-	-
<b>III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)</b>	<b>091</b>	2.11	<b>(1,019,049)</b>	<b>618,411</b>
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		(1,019,049)	618,411
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
<b>IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)</b>	<b>095</b>		<b>135,081,771</b>	<b>123,055,482</b>
1. Законски резерви	096		135,081,771	123,055,482
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
<b>V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА</b>	<b>101</b>		<b>50,060,153</b>	<b>46,007,574</b>
<b>VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА</b>	<b>102</b>		-	-
<b>VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>103</b>		<b>49,255,114</b>	<b>36,078,868</b>
<b>VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>104</b>		-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи



Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)			во денари	
Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ</b>	<b>105</b>		-	-
<b>В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)</b>	<b>106</b>	2.12	<b>736,298,230</b>	<b>676,420,050</b>
I. Бруто резерви за преносни премии	107		409,370,419	318,292,762
II. Бруто математичка резерва	108		-	-
III. Бруто резерви за штети	109		302,679,443	336,272,989
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		24,248,368	21,854,299
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
<b>Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК</b>	<b>113</b>		-	-
<b>Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)</b>	<b>114</b>		-	<b>85,612</b>
1. Резерви за вработени	115		-	85,612
2. Останати резерви	116		-	-
<b>Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)</b>	<b>117</b>	2.13	<b>3,916,449</b>	<b>5,717,945</b>
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119		3,916,449	5,717,945
<b>Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>120</b>		-	-
<b>Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)</b>	<b>121</b>	2.14	<b>43,723,533</b>	<b>41,538,292</b>
<b>I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)</b>	<b>122</b>		<b>1,788,275</b>	<b>611,728</b>
1. Обврски спрема осигуреници	123		1,666,126	563,608
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		122,149	48,120
<b>II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)</b>	<b>126</b>		<b>8,239,715</b>	<b>15,618,890</b>
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		8,239,715	15,618,890
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
<b>III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)</b>	<b>130</b>		<b>33,695,543</b>	<b>25,307,674</b>
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		13,334,614	9,874,786
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133		20,360,929	15,432,888

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)	во денари			
	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>134</b>	<b>2.15</b>	<b>92,023,167</b>	<b>11,116,410</b>
<b>С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	<b>135</b>		-	-
<b>И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+С</b>	<b>136</b>		<b>1,304,665,448</b>	<b>1,135,964,724</b>
<b>Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>	<b>137</b>		<b>125,173,976</b>	<b>67,591,247</b>

Овие финансиски извештаи се разгледани и одобрени од Надзорен одбор на Друштвото на 25 февруари 2016 година.

Потпишани во име на Друштвото од:



Г-га Марија Томеска  
Претседател на Управен одбор

  
Г-га Павлина Велкова  
Директор на сектор за сметководство

Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

## Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

За годината која заврши на ден 31.12.2015 година

во денари

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)</b>	<b>200</b>		<b>661,028,421</b>	<b>601,628,606</b>
<b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))</b>	<b>201</b>	<b>3.1</b>	<b>594,781,775</b>	<b>547,788,843</b>
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		881,743,673	697,244,195
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		259,246,098	131,785,265
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		91,077,649	25,193,464
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		63,361,849	7,523,377
<b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)</b>	<b>210</b>	<b>3.2</b>	<b>31,127,177</b>	<b>34,985,549</b>
<b>1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети</b>	<b>211</b>		-	-
<b>2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)</b>	<b>212</b>		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
<b>3. Приходи од камати</b>	<b>216</b>		<b>27,263,903</b>	<b>30,664,046</b>
<b>4. Позитивни курсни разлики</b>	<b>217</b>		<b>339,515</b>	<b>337,598</b>
<b>5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)</b>	<b>218</b>		-	-
<b>6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)</b>	<b>219</b>		<b>653,036</b>	<b>596,315</b>
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		653,036	596,315
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
<b>7. Останати приходи од вложувања</b>	<b>223</b>		<b>2,870,723</b>	<b>3,387,590</b>

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

Извештај за сепфатна добивка (Биланс на успех) (продолжува)	Број на позиција	Број на белешка	во денари	
			Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>223a</b>	<b>3.3</b>	<b>23,333,915</b>	<b>10,890,934</b>
<b>IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>224</b>	<b>3.3</b>	<b>7,189,832</b>	<b>5,236,153</b>
<b>V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>225</b>	<b>3.4</b>	<b>4,595,722</b>	<b>2,727,127</b>
<b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)</b>	<b>226</b>		<b>600,956,948</b>	<b>557,350,292</b>
<b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)</b>	<b>227</b>	<b>3.5</b>	<b>242,656,185</b>	<b>245,660,361</b>
1. Бруто исплатени штети	228		314,231,843	255,328,150
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		8,321,366	7,460,420
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		72,920,477	32,528,113
5. Промени во бруто резервите за штети	232		(33,593,546)	35,742,978
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		(43,259,731)	5,422,234
<b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)</b>	<b>235</b>	<b>3.6</b>	<b>2,394,069</b>	<b>8,120,518</b>
<b>1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)</b>	<b>236</b>		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
<b>2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)</b>	<b>239</b>		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва, нето од реосигурување	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
<b>3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)</b>	<b>242</b>		<b>2,394,069</b>	<b>8,120,518</b>
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		2,394,069	8,120,518
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
<b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)</b>	<b>245</b>		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-

Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

Извештај за сепфатна добивка (Биланс на успех) (продолжува)	Број на позиција	Број на белешка	во денари	
			Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
<b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)</b>	<b>248</b>	<b>3.7</b>	<b>30,676,882</b>	<b>38,106,458</b>
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		6,737,414	26,509,695
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		23,939,468	11,596,763
<b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)</b>	<b>251</b>		<b>289,192,902</b>	<b>237,549,753</b>
<b>1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)</b>	<b>252</b>	<b>3.8</b>	<b>112,545,164</b>	<b>85,199,437</b>
1.1 Провизија	253		37,827,484	29,092,240
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а		64,934,858	60,616,544
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		18,143,970	23,540,634
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		(8,361,148)	(28,049,981)
<b>2. Административни трошоци (257+258+259+260)</b>	<b>256</b>	<b>3.8</b>	<b>176,647,737</b>	<b>152,350,316</b>
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		5,187,997	3,651,816
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258		51,185,543	50,792,769
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		32,642,933	31,587,451
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		3,070,258	2,957,774
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		13,061,996	11,998,842
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		2,410,356	4,248,702
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		7,927,508	6,507,442
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260		112,346,689	91,398,289
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		66,919,098	60,861,896
2.4.2 Материјални трошоци	260б		7,123,687	6,959,116
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		38,303,904	23,577,277
<b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)</b>	<b>261</b>		<b>131,320</b>	<b>329,625</b>
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		-	-
2. Трошоци за камати	263		6,259	15,750
3. Негативни курсни разлики	264		125,061	313,875
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) (продолжува)	Број на позиција	Број на белешка	во денари	
			Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
<b>5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)</b>	<b>266</b>		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
<b>6. Останати трошоци од вложувања</b>	<b>270</b>		-	-
<b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)</b>	<b>271</b>	<b>3.9</b>	<b>33,937,195</b>	<b>30,392,449</b>
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		33,937,195	30,392,449
<b>VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА</b>	<b>274</b>	<b>3.10</b>	<b>(1,884,719)</b>	<b>(4,616,213)</b>
<b>IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА</b>	<b>275</b>	<b>3.11</b>	<b>3,853,114</b>	<b>1,807,341</b>
<b>X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (200-226)</b>	<b>276</b>		<b>60,071,473</b>	<b>44,278,314</b>
<b>XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (226-200)</b>	<b>277</b>		-	-
<b>XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА</b>	<b>278</b>	<b>3.12</b>	<b>10,816,359</b>	<b>8,199,446</b>
<b>XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК</b>	<b>279</b>		-	-
<b>XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)</b>	<b>280</b>		<b>49,255,114</b>	<b>36,078,868</b>
<b>XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)</b>	<b>281</b>		-	-
<b>XVI. ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/(ЗАГУБА)</b>			<b>(1,637,460)</b>	<b>1,631,686</b>
Добивка/(загуба) од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба			(1,637,460)	1,631,686
Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка			-	-
<b>ДОБИВКА/(ЗАГУБА) КОЈА ИМ ПРИПАГА НА АКЦИОНЕРИТЕ</b>			<b>47,617,654</b>	<b>37,710,554</b>

Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

## Извештај за паричните текови

за периодот 01.01.2015 до 31.12.2015 година

во денари

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
<b>А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)</b>			
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	835,799,391	764,926,705
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	(266,625,273)	(140,494,161)
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	(8,399,413)	(28,777,973)
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)</b>			
1. Исплатени штети. договорени суми на осигурување. учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	304,733,930	253,862,931
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	(72,920,477)	(32,641,288)
3. Премија за соосигурување. реосигурување и ретроцесија	309	-	-
4. Надоместоци и други лични расходи	310	-	-
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	-	-
6. Платени камати	312	6,259	15,750
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	14,575,530	4,193,020
8. Останати одливи од редовни активности	314	268,570,590	291,925,467
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)</b>			
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)</b>			
	<b>315</b>	<b>45,808,873</b>	<b>78,298,691</b>
	<b>316</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)</b>			
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	6,000
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници. придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	53,559,489	18,751,366
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	-	-
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	58,000	56,000

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
8. Приливи од камати	325	26,699,453	30,312,154

Извештај за паричните текови (продолжува)	ПОЗИЦИЈА	во денари	
		Број на позиција	Износ
1	2	3	4
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)</b>	<b>326</b>	<b>101,769,871</b>	<b>127,857,123</b>
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	919,730	152,930
2. Одливи по основ на материјални средства	328	2,200,443	6,252,608
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	98,649,698	121,451,585
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)</b>	<b>335</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)</b>	<b>336</b>	<b>21,452,929</b>	<b>78,731,603</b>
<b>V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)</b>	<b>337</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)</b>	<b>341</b>	<b>20,000,000</b>	<b>-</b>
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	20,000,000	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)</b>	<b>345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)</b>	<b>346</b>	<b>20,000,000</b>	<b>-</b>
<b>Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)</b>	<b>347</b>	<b>641,091,647</b>	<b>644,780,091</b>
<b>Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)</b>	<b>348</b>	<b>636,735,703</b>	<b>645,213,003</b>
<b>Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)</b>	<b>349</b>	<b>4,355,944</b>	<b>-</b>
<b>Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>432,912</b>

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи



Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

Извештај за паричните текови (продолжува)		во денари	
ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
<b>Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>	<b>351</b>	<b>13,378,675</b>	<b>13,811,587</b>
<b>З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>352</b>	-	-
<b>С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))</b>	<b>353</b>	<b>17,734,619</b>	<b>13,378,675</b>

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

## Извештај за промени во капиталот

Во денари	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-) за тековната година	Вкупно капитал и резерви	
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви						Вкупно резерви
<b>Состојба на 1 јануари 2014</b>	<b>195,326,080</b>	-	<b>120,217,558</b>	-	-	-	<b>120,217,558</b>	-	<b>(1,013,275)</b>	<b>40,331,725</b>	<b>8,513,773</b>	<b>363,375,861</b>
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 1 јануари 2014 година – исправено</b>	<b>195,326,080</b>	-	<b>120,217,558</b>	-	-	-	<b>120,217,558</b>	-	<b>(1,013,275)</b>	<b>40,331,725</b>	<b>8,513,773</b>	<b>363,375,861</b>
<b>Добивка или загуба за 2014 година</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>36,078,868</b>	<b>36,078,868</b>
Добивка или загуба за тековната 2014 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,078,868	36,078,868
<b>Несопственички промени во капиталот</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,631,686</b>	-	-	-	<b>1,631,686</b>
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од фин.вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	1,631,686	-	-	-	1,631,686
Реализирани добивки/загуби од фин. вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сопственички промени во капиталот</b>	-	-	<b>2,837,924</b>	-	-	-	<b>2,837,924</b>	-	-	<b>5,675,849</b>	<b>(8,513,773)</b>	-
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	-	-	2,837,924	-	-	-	2,837,924	-	-	5,675,849	(8,513,773)	-
<b>Состојба на 31.12.2014</b>	<b>195,326,080</b>	-	<b>123,055,482</b>	-	-	-	<b>123,055,482</b>	-	<b>618,411</b>	<b>46,007,574</b>	<b>36,078,868</b>	<b>401,086,415</b>

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Финансиски извештаи  
31 декември 2015 година

Извештај за промените во капиталот (продолжува)												
Во денари	Резерви							Откупен и сопствен и акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
Во денари	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останат и резерви	Вкупно резерви					
<b>Состојба на 1 јануари 2015</b>	<b>195,326,080</b>		<b>123,055,482</b>				<b>123,055,482</b>		<b>618,411</b>	<b>46,007,574</b>	<b>36,078,868</b>	<b>401,086,415</b>
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 1 јануари 2015 година – исправено</b>	<b>195,326,080</b>		<b>123,055,482</b>				<b>123,055,482</b>		<b>618,411</b>	<b>46,007,574</b>	<b>36,078,868</b>	<b>401,086,415</b>
<b>Добивка или загуба за 2015 година</b>											<b>49,255,114</b>	<b>49,255,114</b>
Добивка или загуба за тековната 2015 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,255,114	49,255,114
<b>Несопственички промени во капиталот</b>									<b>(1,637,460)</b>			<b>(1,637,460)</b>
Нереализирани добивки/загуби од мат. сред	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од фин.вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,637,460)	-	-	(1,637,460)
Реализирани добивки/загуби од фин. влож.расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сопственички промени во капиталот</b>			<b>12,026,289</b>				<b>12,026,289</b>			<b>4,052,579</b>	<b>(36,078,868)</b>	<b>(20,000,000)</b>
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,000,000)	(20,000,000)
Останата распределба на сопствениците	-	-	12,026,289	-	-	-	12,026,289	-	-	4,052,579	(16,078,868)	-
<b>Состојба на 31.12. 2015</b>	<b>195,326,080</b>		<b>135,081,771</b>				<b>135,081,771</b>		<b>(1,019,049)</b>	<b>50,060,153</b>	<b>49,255,114</b>	<b>428,704,069</b>

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

## Белешки кон финансиските извештаи

### 1. Општи информации и обелоденувања

#### 1.1 Општи информации

ЕУРОЛИНК Осигурување АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

Никола Кљусев бр, 2

1000 Скопје

Република Македонија

Друштвото е 100% во сопственост на GOFI - GROUP OF FINANCE AND INVESTMENT SA, Switzerland, странски правен субјект регистриран во Швајцарија.

Друштвото е регистрирано за вршење на 18 класи на неживотно осигурување. Друштвото ги врши своите активности на територија на Република Македонија и со состојба на 31 декември 2015 година вработува 202 лица (2014: 208 лица).

#### 1.2 Применети сметководствени политики и методи на вреднување

##### *Сметководствени политики*

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени за подготовка на овие финансиски извештаи. Утврдувањето на сметководствените политики на Друштвото се заснова на признаени, познати и практични искуства, на одредбите на Законот за супервизија на осигурување, Меѓународните стандарди за финансиско известување согласно Правилникот за водење на сметководство<sup>1</sup>, Правилникот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, како и интерните правилници на Друштвото.

##### *Основа за подготовка*

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за супервизија на осигурувањето и подзаконската регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2015 и 2014 година.

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

---

<sup>1</sup> Овој Правилник го содржи консолидираниот текст на Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), вклучувајќи ги и Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Толкувањата заедно со нивните придружни документи како што се издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди на 1 јануари 2009 година

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Основа за подготовка (продолжува)

Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во македонски денари. Известувачка и функционална валута на Друштвото е македонски денар (МКД).

Онаму каде што е неопходно, презентацијата за претходна година е прилагодена согласно промените на тековната година.

### 1.2.1 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од Друштвото да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги предвид околностите и претставуваат основа за искажување на сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на Раководството кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во Белешка 1.3.

### 1.2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиска состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиска состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	2015 МКД	2014 МКД
1 ЕУР	61.5947	61.4814
1 УСД	56.3744	50.5604
1 GBP	83.4617	78.5906
1 ЦХФ	56.9583	51.1152

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

### 1.2.3 Нематеријални средства

Нематеријалните средства кои се однесуваат на набавен софтвер за потребите на Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување доколку постојат.

Последователните издатоци се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати издатоци се признаваат во добивките и загубите како трошоци како што настануваат.

#### *Амортизација*

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење од денот кога се расположливи за употреба.

Годишната стапка на амортизација согласно проценетиот век на употреба, за тековниот и претходниот период за софтверот изнесува 25%.

### 1.2.4 Материјални средства

#### *Признавање и мерење*

Материјалните средства се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување доколку постојат.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството.

Кога делови од ставките на материјалните средства имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на материјалните средства се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат на нето основа како “останати приходи” од дејноста во добивките и загубите.

#### *Последователни издатоци*

Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на материјалните средства се признаваат во тековните добивки и загуби како трошоци како што настануваат.

#### *Амортизација*

Амортизацијата на материјалните средства се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот корисен век на траење. Средствата земени под наем се амортизираат по пократкиот период од периодот на траење на наемот и проценетиот корисен век на средствата, освен

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

доколку е веројатно дека Друштвото ќе се стекне со сопственост на крај на периодот на наем.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Материјални средства (продолжува)

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот век на употреба, за тековниот и претходниот период се како што следи:

Компјутери	25 %
Мебел, опрема, возила и останати средства	10-25 %

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секој датум на известување.

#### 1.2.5 Оштетување на нефинансиски средства

Сметководствените вредности на нефинансиските средства на Друштвото, се разгледуваат на секој датум на известување со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ. Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува како таква која генерира парични приливи од континуирана употреба кои што во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради оштетување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата на единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или на единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување признаена во минатите периоди се проценува на секој датум на известување заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради оштетување се анулира доколку постои промена во оценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ. Загубата поради оштетување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, кога не би била признаена загуба поради оштетување.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

### 1.2.6 Финансиски инструменти

#### *Класификација на финансиските средства*

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати, како што следи:

*Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби* се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Друштвото нема класифицирано финансиски средства во оваа категорија.

*Финансиски средства чувани до доспевање* се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година Друштвото ги класифицира државните обврзници и записи како финансиски средства чувани до доспевање.

*Кредити и побарувања* се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата коишто не котираат на официјалните пазари, освен оние коишто Друштвото има намера да ги продаде во краток рок, оние коишто при почетното признавање Друштвото ги класифицирало како средства по објективна вредност преку добивки и загуби или расположливи за продажба или оние за кои Друштвото нема да биде во можност да го поврати почетното вложување што не е резултат на кредитното вложување. Со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година Друштвото ги класифицира парите и паричните еквиваленти, побарувањата од осигуреници и останатите побарувања од непосредни работи, орочените депозити во домашни банки, средствата од реосигурување и вложувањата во заеднички контролирани ентитети како кредити и побарувања.

*Финансиски средства расположливи за продажба* се не-деривативни финансиски инструменти кои се, или класифицирани во оваа категорија или не се класифицирани во било која од останатите категории. Со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година Друштвото ги класифицира вложувањата во акции и удели во инвестициски фондови како финансиски средства расположливи за продажба.

#### *Класификација, почетно признавање и последователно мерење на финансиските обврски*

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорениот ангажман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски кон реосигурители, обврски по основ на осигурување, обврски за финансиски наем и останати обврски.

Истите се евидентирани по нивна објективна вредност намалена за трансакциските трошоци и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Обврските за финансиски наем иницијално се евидентирани по нивната објективна вредност. Последователно обврските за финансиски наем се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Финансиски инструменти (продолжува)

### *Почетно признавање*

Друштвото почетно ги признава кредитите и побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

Сите финансиски средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, почетно се мерат по нивната објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто можат директно да се препишат на стекнувањето на финансиското средство.

### *Депризнавање*

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

### *Нетирање*

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во добивките и загубите само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

### *Последователно мерење на финансиски средства*

По почетното признавање, Друштвото ги мери расположливите-за-продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот на финансиската состојба.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Финансиски инструменти (продолжува)

Вложувањата чувани-до-доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување, кои се признаваат во добивките и загубите во периодот во кој се јавуваат.

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

### 1.2.7 Оштетување на финансиските средства

*Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност*

Друштвото редовно врши вреднување на ставките од билансот на состојба (Извештајот за финансиска состојба) согласно Правилникот за вреднување на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Законот за трговски друштва и согласно Правилникот за водење сметководство.

Друштвото ги класифицира своите побарувања во соодветни групи по основ на премија за осигурување, побарувања по основ на регрес и останати побарувања во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето и останати побарувања. Врз основа на таа класификација, Друштвото утврдува соодветна исправка на вредност – Посебна резерва на побарувањата на следниот начин:

Група на побарување	Период на доцнење во исплатата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во% од вкупната вредност на поединечното побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%-30%
В	од 61 до 120 дена	31%-50%
Г	од 121 до 270 дена	51%-70%
Д	од 271-365 дена	71%-90%
Ѓ	подолго од 365 дена	100%

Друштвото пресметува исправка на вредноста од 100% на оние побарувања од правни лица против кои е покрената стечајна постапка, како и за оние договори за осигурувања (полиси) каде договорениот рок на доспевање е утврден по датумот на истек на договорот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

### *Средства евидентирани по објективна вредност*

На секој датум на извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Значително или пролонгирано опаѓање на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од оштетување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба – измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки или загуби. Доколку, во последователниот период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради оштетување во тековните добивки или загуби, загубата поради оштетување се анулира преку добивки или загуби. Секое последователно зголемување на објективната вредност на оштетени расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност, не се анулира низ билансот на успех, туку се признава како останата сеопфатна добивка.

#### **1.2.8 Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и паричниот еквивалент го сочинуваат паричните средства во благајна и депозитите по видување, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

#### **1.2.9 Користи за вработените**

##### *Планови за дефинирани придонеси*

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони.

Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платите на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови, Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во тековните добивки и загуби.

##### *Краткорочни користи за вработените*

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

#### 1.2.10 Тековен и одложен даночен расход

Тековниот даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи. Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда. Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на задржаните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се признава во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

#### 1.2.11 Наем

Утврдувањето дали еден договор претставува или содржи наем се базира на суштината на договорот во зависност дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

##### *Друштвото како наемопримач*

Финансискиот наем кој на Друштвото суштински му ги пренесуваат ризиците и бенефитите поврзани за сопственост на предметот на наем се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по објективна вредност на возилото/опремата кое е предмет на наем или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Плаќањата за наемот се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на обврските за наемот со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската, Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот.

Средства под наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството и периодот на наемот, освен ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на периодот на наемот.

Плаќањата на оперативниот наем се признаваат како трошок во тековните добивки или загуби по праволиниска метода во текот на периодот на наемот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

### 1.2.12 Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиска состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Друштвото не ги утврдува резервациите користејќи дисконтна стапка пред оданочување.

### 1.2.13 Акционерски капитал, резерви и плаќања за дивиденди

#### *Обични акции*

Обичните акции се класификувани како капитал.

#### *Откуп на сопствени акции*

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот.

Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продаваат, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премија од акции. Друштвото нема реализирано откуп на сопствени акции.

#### *Резерви*

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони и задолжителни резерви се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на финансиските средства расположливи за продажба, во случај со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

#### *Дивиденди*

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

### 1.2.14 Приходи

#### *Заработени премии од договори за осигурување*

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци по основ на премии.

#### *Приходи од вложувања*

Приходот од вложувања се состои од приходи од камати и дивиденди, нето добивки од финансиските средства класификувани како финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, како и остварени добивки од финансиските средства класификувани како расположливи-за-продажба.

#### *Приходи од провизии и надомести*

Приходите од провизии и надомести представуваат приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување со лизгачка скала и договорена провизија, како и приходи од провизии по основ решавање на услужни

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

штети. Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

#### **1.2.15 Расходи**

##### *Трошоци за запишани премии*

Трошоците за запишани премии се составени од сите директни и индиректни трошоци кои произлегуваат од склучените договори за осигурување како што се провизиите за агенти, брокери и останати дистрибутивни канали како и останати трошоци вклучени во продажбата.

##### *Расходи од закупнини*

Плаќањата по основ на закупнини се признаваат како расход во добивките и загубите според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во добивките и загубите како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

##### *Трошоци на финансирање*

Трошоците на финансирање се состојат од финансиските трошоци за финансискиот наем и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните средства и обврски во странска валута.

#### **1.2.16 Класификација на договорите за осигурување**

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку се случи определен неизвесен иден настан (осигуран настан). Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

#### **1.2.17 Договори за осигурување**

##### *Општи договори за осигурување*

##### **Премии**

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на склучување на договорот за осигурување до крајот на периодот на известување, врз основа на моделот *pro rata temporis*. Пренесената премија на реосигурителот се признава како трошок во согласност со методот *pro rata temporis* во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Договори за осигурување (продолжува)

### **Резерва за преносна премија**

Резервата за преносна премија се состои од делот за бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го про-рата методот.

За договорите за осигурување кај кои висината на осигурителното покритие (ризик) се зголемува или намалува линеарно за времетраењето на договорот, резервите за преносни премии може да се пресметуваат посебно за секој поединечен договор по метод поинаков од про-рата методот.

Друштвото во пресметките за резервите за преносна премија го користи единствено про-рата методот за секој поединечен договор за осигурување.

### **Штети**

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на решени штети кои што произлегуваат од настани покриени со договорите за осигурување, трошоците за резерви на штети и надоместот од реосигурителите по основ учество во решени штети и резерви за настанати и пријавени штети.

Бруто исплатените штети сметководствено се признаваат во моментот на решавање на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Во износот на бруто исплатени штети се вклучени трошоците за извид и проценка при обработката на штетите.

Резервите за настанати пријавени и непријавени штети ги опфаќаат резервите за штети кои што се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои Друштвото е должно да ги подмири, врз основа на договорите за осигурување каде што осигурениот настан се појавил до крајот на пресметковниот период, без оглед дали истиот е пријавен до крајот на пресметковниот период. Резервите за нерешените штети не се дисконтираат.

Предвидените надомести од реосигурителот по основ учество во решени штети и учество во резерва за настанати и пријавени штети се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети. Друштвото предвидува учество на реосигурувачот во резерва за настанати, но непријавени штети и истите ги искажува како средства во билансите.

Раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаното со нив учество на реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни. Сепак, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со корекции на резервираниот износ. Корекциите на резервите за штети настанати во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и посебно се обелоденети, доколку се материјални. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Договори за осигурување (продолжува)

### **Средства од реосигурување**

Друштвото цедира премија во реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Друштвото за осигурувањата на имот, осигурувањата од одговорност кон трети лица и каско осигурување има обезбедено генерални договори за реосигурување од типот XOL (непропорционални договори за реосигурување од типот вишок на штета). За осигурување од незгода, Друштвото има обезбедено Treaty пропорционален Договор за реосигурување за лимитиран број на клиенти. Дополнително, за поголеми клиенти/ризичи, Друштвото обезбедува договори за реосигурувања за кои целосно се цедира ризикот.

### **Резерва за преносна премија - дел од реосигурување**

Овој вид на резерва се состои од делот од премијата предадена во реосигурување кој се одложува како трошок во следната година, пресметан за секој поодделен договор за реосигурување, користејќи го про-рата методот.

### **Одложени трошоци за стекнување**

Трошоците настанати при склучувањето на општите договори за осигурување, кои се одложуваат, вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и индиректните трошоци како на пример трошоци поврзани со обработка на понуди и издавањето на полисите.

Кај општите договори за осигурување одложените трошоци за стекнување представуваат пропорција од трошоците за запишани премии која кореспондира со пропорцијата на бруто полисираната премија која не е заработена на датумот на билансот на состојба.

### **Тест за соодветност на обврската**

Тестовите за соодветност на обврската за резервите за преносни премии се прават за да се утврди дали резервите за преносни премии по договорите за осигурување се доволни за подмирување на обврските во наредниот пресметковен период кои ќе произлезат од очекувани идни штети и очекувани идни трошоци за штети.

Недостатокот се признава во добивките и загубите за тековната година. При пресметката се користи претпоставка за непроменет развој на штети во наредниот пресметковен период.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Применети сметководствени политики и методи на вреднување (продолжува)

Договори за осигурување (продолжува)

### **Побарувања и обврски од осигурување**

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

#### **1.2.18 Трансакции со поврзани страни**

Согласно Законот за супервизија на осигурување поврзани лица се сметаат две или повеќе правни и физички лица кои се меѓусебно поврзани на следните начини:

- а) управувачко или капитално, или на кој било друг начин, при што тие заедно ја определуваат нивната деловна политика или работат во координација едни со други за да обезбедат вообичаени комерцијални предности;
- б) кога едно лице значително влијае на донесувањето на финансиски и деловни одлуки на другото лице;
- в) работењето или резултатите од работењето на едното лице значително влијаат врз работењето на другото лице. Лицата се поврзани и на тој начин што едно правно или физичко лице има учество во друго правно лице.

Поврзани лица вклучуваат:

- а) членови на потесно семејство;
- б) членови на орган на управување, надзорен орган или прокуррист, како и членови на нивното потесно семејство;
- в) лица вработени врз база на договор за работа со посебни услови, како и членови на нивното потесно семејство;
- г) на начин што едно лице, односно лица кои се сметаат за поврзани лица заедно директно или индиректно имаат учество во друго лице;
- д) на начин што во двете лица учество има исто лице, односно лица кои се сметаат за поврзани.

#### **1.2.19 Настани по датумот на известување**

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Друштвото на датумот на известување (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

### 1.3 Сметководствени проценки и претпоставки

При примена на сметководствените политики кон овие финансиски извештаи, Раководството на Друштвото врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средства и обврски кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минато искуство и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

#### *Клучни извори на несигурност во проценките*

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување како и обелоденување на факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

#### **Резерви по договори за осигурување**

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на нерешени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Во секој случај, отстапувањата во износите на резервите за пријавени но сеуште нерешени штети утврдени како обврска (РБНС), со износите на штетите при нивно решавање, се нивелираат со дополнителни резервации за настанати, но непријавени штети (ИБНР).

#### **Општи договори за осигурување**

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за решавање на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно.

Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Клучни извори на несигурност во проценките (продолжува)  
Општи договори за осигурување (продолжува)

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување,
- Различна сложеност на штетите,
- Разлики во тежината на секоја штета,
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Кај одредени класи на осигурување може да постои значајна временска разлика од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на билансот на состојба.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скапило - (Chain Ladder Method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход за идните обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување по основ настанати непријавени штети и резерви за повторно отворени штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација),
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување,
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

#### *Претпоставки*

Клучна претпоставка при проценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз проценките се користи расудување.

Во текот на 2015 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

### *Оштетување кај финансиски средства*

Оштетувањето на побарувањата се мери врз основа на проценка на ризик од потенцијални загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски, применувајќи ги релевантните одлуки на Раководството. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување на спорните побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање на клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на паричните средства. Раководството на Друштвото смета дека признаените резервирања соодветствуваат на проценетите потенцијални загуби од оштетувања на побарувањата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

#### **1.4 Управување со ризикот од осигурување и финансиски ризици**

*Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување*

Управувањето со ризикот од осигурување е клучен за работењето на Друштвото. Целта е да се одберат средства чии рокови и износи на доспевање ќе бидат усогласени со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по договорите за осигурување.

Осигурителната активност на Друштвото претставува покривање на штети на лица или правни субјекти – осигуреници на Друштвото, што произлегуваат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и обемот на штетите што произлегуваат од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити на суми на осигурување, процедури за одобрување при прием на ризици во осигурување, ценовни тарифи, процедури за пријава, процена и решавање на штети и централизирано управување со реосигурувањето.

*Политика на превземање ризик*

Политиката на Друштвото при склучување договори за осигурување е постигнување дисперзија на ризикот, со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на широко портфолио со исти или слични ризици во текот на повеќегодишен период, со што се изедначува резултатот, односно се ублажува променливоста на истиот.

Политиката на Друштвото за склучување на договори за осигурување е презентирана во годишниот план за работа, во кој се утврдени класите за осигурување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да превзема ризици. Сите договори за осигурување се по природа годишни и Друштвото има право да одбие обнова или продолжување на истите, а воедно има право на промена на условите на договорот при негово продолжување.

*Политика на реосигурување*

Друштвото реосигурува дел од договорите за осигурување со цел контрола на изложеноста кон штетни настани и со цел заштита на изворите на капитал.

Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста на ризикот од осигурување. Исто така, Друштвото обезбедува и факултативно реосигурување за одредени специфични осигурени ризици. Факултативните договори претходно се одобруваат и трошоците по истите се следат на редовна основа.

Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурувачите и периодично ги проверува договорите за реосигурување. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучување на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на Програмата за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со неповрзани реосигурувачи со цел контрола на изложеноста од загуби како резултат на настанување на еден штетен настан.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

### Усогласеност на средствата и обврските

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се оние кои на Друштвото му служат за покривање на идни обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување и можните загуби во однос на оние ризици за кои Друштвото е должно да издвои средства за техничките резерви.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето.

Во табелата во продолжение е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

<i>во денари</i>	2015	2014
<b>Средства</b>		
Депозити во банки и парични средства	393,734,619	342,878,675
Обврзници и др ХВ за кои гарантира РМ	116,408,244	167,155,010
ХВ расположиви за продажба	130,035,951	101,173,411
	<b>640,178,814</b>	<b>611,207,096</b>
<b>Обврски (нето технички резерви)</b>		
Резерви за преносни премии нето од делот на реосигурители	299,960,337	272,244,530
Резерви за бонуси и попусти	24,248,368	21,854,299
Резерви за штети нето од делот на реосигурители	288,390,248	278,724,063
	<b>612,598,953</b>	<b>572,822,892</b>
<b>Усогласеност на средства и обврски</b>	<b>27,579,861</b>	<b>38,384,204</b>

Средствата кои ги покриваат техничките резерви со пресметани согласно Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување.

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, а износот на пари и парични еквиваленти не смее да надминува 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Исто така, обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Понатаму, од хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба, уделите и акциите на инвестициските фондови кои се регистрирани во Република Македонија не смеат да надминат 20%, додека акциите со кои се тргува на регулиран пазар во Република Македонија не смеат да надминат 25%.

Исто така, согласно регулативата, од средствата кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото, вкупните депозити на едно осигурително друштво во една банка не смеат да надминат 25%, како и вкупните удели во еден инвестициски фонд не смеат да надминат 10%. На 31 декември 2015 и 2014 година Друштвото е усогласено со пропишаните барања.



### *Осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)*

#### **Карактеристики**

Во рамките на овој вид на осигурување се регулираат односите помеѓу осигурувачот и осигуреникот во случај на смрт од последици на несреќен случај, траен инвалидитет (инвалидитет) од последици на несреќен случај, повремени неспособност за работа (дневен надомест) и влошено здравје кое бара лекарска помош (трошоци за лекување).

#### **Управување со ризикот**

Основните ризици во оваа класа на осигурување се поврзани со дејноста на потенцијалните осигуреници, возраста, полот. Најголемиот ризик произлегува од самата природа на оваа класа на осигурување која што е непредвидлива и се случува неочекувано.

Настанот што предизвикува штета најчесто се случува ненадејно при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата може да биде пријавена со одложен рок, а нејзиното решавање ќе биде завршено по завршувањето на лекувањето и комплетирање на документацијата. Соодветно, осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) се класифицира како долгорочно поради одложување на временските рокови.

### *Одговорност кон трети лица*

#### **Карактеристики**

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за настанување на осигуран настан. Истиот може да биде од материјална или нематеријална природа. Периодот на решавање на материјалните штети е пократок во однос на периодот на решавање на нематеријалните штети поради самата природа на овој тип на штети.

Најголем дел од договорите за осигурување кај кои што е настаната материјална штета од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така што крајниот исход е помалку неизвесен. Кај нематеријалните штети времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на решавање на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покретието и условите на полисата.

#### **Управување со ризикот**

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик кај нематеријалните штети кои произлегуваат од договорите за осигурување од одговорност е трендот на судовите да одредуваат високо ниво на надомест што значајно варира помеѓу предмети и различни судови.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

## *Имот*

### **Карактеристики**

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на неговиот имот.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде решена без одожување. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

### **Управување со ризикот**

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди).

Ризикот од овие осигурувања е Друштвото да го потцени ризикот кој го осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и карактеристиките на имотот. За осигурувањето на имот на физички лица се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и поризични.

Друштвото го реосигурува ризикот од штета над утврдениот износ на самопридржај на Друштвото.

## *Каско осигурување на моторни возила*

### **Карактеристики**

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан.

### **Управување со ризикот**

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребен пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на штети, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

### *Туристичка помош*

#### **Карактеристики**

Друштвото врз основа на договорот за осигурување, а во зависност од видот на осигурителното покритие, обезбедува услуги наведени во полисата, кои произлегуваат од осигурените случаи што ќе настанат во странство и се поврзани со патувањето во странство, и тоа здравствена помош и осигурување, помош при патување и осигурување, осигурување од незгода, осигурување на багаж, деловна помош и осигурување, отказ на патување, дополнително осигурување за ски пакет (со доплата на премија), дополнително осигурување од спортска незгода (со доплата на премија).

#### **Управување со ризикот**

Зачестеноста на овие штети директно е поврзана со патувањата на осигурените лица, а бројот на пријавени штети е поголем во летните месеци.

Настанот што предизвикува штета како причина за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно патничкото осигурување се класифицира како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

### *Развој на штети*

Ruin off анализа засебно за резервата за настанати и пријавени штети и резервата за настанати непријавени штети, како и на кумулативна основа, се прави во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви, кој стапи на сила на 01 јануари 2011 година.

### *Концентрација на ризикот од осигурување*

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

### *Географска и секторска концентрација*

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниту една група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

Овие ризици се управуваат и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – реосигурување на вишок на лимит за следните класи на осигурување: имот и одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување за поединечни класи на осигурување кое обезбедува

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

### *Каматен ризик*

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања во должнички хартии од вредност.

Обврските од договорите за осигурување се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти кои во најголем дел се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно чувствителни на пазарните каматни стапки бидејќи се некаматоносни.

## Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

## Каматен ризик (продолжува)

На 31 декември 2015 година  
 во денари

	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно- носни
			до 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	1 - 5 години	над 5 години	
<b>Средства</b>								
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	116,408,244	-	-	-	824,014	115,584,230	-	-
ХВ расположиви за продажба	130,035,951	-	-	-	-	-	-	130,035,951
Орочени депозити	504,300,000	504,300,000	-	-	-	-	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	17,353,339	17,353,339	-	-	-	-	-	-
Побарување од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	273,578,298	-	-	-	-	-	-	273,578,298
Парични средства и парични еквиваленти	17,734,619	17,503,555	-	-	-	-	-	231,064
Средства од реосигурување	123,699,277	-	-	-	-	-	-	123,699,277
<b>Обврски</b>								
Обврски	(43,723,533)	-	-	-	-	-	-	(43,723,533)
	<b>1,139,386,195</b>	<b>539,156,894</b>	-	-	<b>824,014</b>	<b>115,584,230</b>	-	<b>483,821,057</b>

## Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

## Каматен ризик (продолжува)

На 31 декември 2014 година  
 во денари

	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
			до 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	1 - 5 години	над 5 години	
<b>Средства</b>								
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	167,155,010	-	-	-	59,373,633	95,527,796	12,253,581	-
ХВ расположиви за продажба	101,173,411	-	-	-	-	-	-	101,173,411
Орочени депозити	435,500,000	435,500,000	-	-	-	-	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	15,401,490	15,401,490	-	-	-	-	-	-
Побарување од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	195,409,604	-	-	-	-	-	-	195,409,604
Парични средства и парични еквиваленти	13,378,675	13,195,460	-	-	-	-	-	183,215
Средства од реосигурување	103,597,159	-	-	-	-	-	-	103,597,159
<b>Обврски</b>								
Обврски	(41,538,292)	-	-	-	-	-	-	(41,538,292)
Обврски за финансиски наем	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>990,077,057</b>	<b>464,096,950</b>	-	-	<b>59,373,633</b>	<b>95,527,796</b>	<b>12,253,581</b>	<b>358,825,097</b>

## Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. Со состојба на 31 декември 2015 година, доколку каматните стапки се 200 основни поени повисоки/пониски, а останатите променливи се константни, добивката пред оданочување на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2015 година ќе биде намалена/зголемена за приближно приближно 444,604 денари (2014: 493,381 денари).

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

### Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

### Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така што концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон кредитен ризик е контролирана. Анализата на старосната структура на доспеаните побарувања од купувачите за неплатени премии е дадена во Белешка 2.7.

### Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

### Хартии од вредност расположливи за продажба и хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај хартиите од вредност расположливи за продажба и хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи, државни обврзници, инвестициски фондови, котирани друштва и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се надоместат.

### Максимална изложеност на кредитен ризик

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на финансиските извештаи, кои се прикажани во следната табела (во илјади денари):

	2015	2014
Финансиски вложувања расположливи за продажба	130,035,951	101,173,411
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	116,408,244	167,155,010
Орочени депозити	504,300,000	435,500,000
Вложувања во зеднички контролирани ентитети	17,353,339	15,401,490
Средства од реосигурување	123,699,277	103,597,159
Побарување од осигуреници останати побарувања од непосредни работи	273,578,298	195,409,604
Парични средства и парични еквиваленти	17,734,619	13,378,675
	<b>1,183,109,728</b>	<b>1,031,615,349</b>



## Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

**Валутен ризик**

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите на движењата на нивото на девизните курсеви кои се одразува врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Друштвото не користи финансиски инструменти за заштита од ризикот бидејќи ваквиот вид на инструменти не се во вообичаена употреба во Република Македонија.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

31 декември 2015	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	во денари	
					Други валути	Вкупно
<b>Вкупно средства</b>	<b>1,136,668,629</b>	<b>167,996,819</b>	-	-	-	<b>1,304,665,448</b>
Нематеријални средства	2,493,158	-	-	-	-	2,493,158
Вложувања	725,291,662	42,808,606	-	-	-	768,100,268
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	123,699,277	-	-	-	123,699,277
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	276	-	-	-	-	276
Побарувања	272,279,890	1,298,408	-	-	-	273,578,298
Останати средства	30,742,650	190,528	-	-	-	30,933,178
Активни временски разграничувања	105,860,993	-	-	-	-	105,860,993
<b>Вкупно обврски</b>	<b>1,296,425,733</b>	<b>7,905,020</b>	<b>334,695</b>	-	-	<b>1,304,665,448</b>
Капитал и резерви	428,704,069	-	-	-	-	428,704,069
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви	736,298,230	-	-	-	-	736,298,230
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	3,916,449	-	-	-	-	3,916,449
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	35,483,818	7,905,020	334,695	-	-	43,723,533
Пасивни временски разграничувања	92,023,167	-	-	-	-	92,023,167
<b>Разлика - неусогласена валутна структура</b>	<b>(159,757,104)</b>	<b>160,091,799</b>	<b>(334,695)</b>	-	-	-

## Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

## Валутен ризик (продолжува)

31 декември 2014	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	во денари	
					Други валути	Вкупно
<b>Вкупно средства</b>	<b>959,824,767</b>	<b>175,703,815</b>	<b>436,142</b>	-	-	<b>1,135,964,724</b>
Нематеријални средства	1,573,428	-	-	-	-	1,573,428
Вложувања	657,088,925	62,140,986	-	-	-	719,229,911
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	103,597,159	-	-	-	103,597,159
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-	-
Побарувања	194,044,470	1,365,134	-	-	-	195,409,604
Останати средства	15,403,931	8,536,718	436,142	-	-	24,376,791
Активни временски разграничувања	91,714,013	63,818	-	-	-	91,777,831
<b>Вкупно обврски</b>	<b>1,120,345,732</b>	<b>14,599,945</b>	<b>495,083</b>	-	<b>523,964</b>	<b>1,135,964,724</b>
Капитал и резерви	401,086,415	-	-	-	-	401,086,415
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви	676,420,050	-	-	-	-	676,420,050
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	85,612	-	-	-	-	85,612
Одложени и тековни даночни обврски	5,717,945	-	-	-	-	5,717,945
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	25,919,300	14,599,945	495,083	-	523,964	41,538,292
Пасивни временски разграничувања	11,116,410	-	-	-	-	11,116,410
<b>Разлика - неусогласена валутна структура</b>	<b>(160,520,965)</b>	<b>161,103,870</b>	<b>(58,941)</b>	-	<b>(523,964)</b>	-

## Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

**Ризик на ликвидност**

Најголем ризик на ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните потреби од расположливи парични средства за исплата на обврските за штети од договорите за осигурување.

Друштвото поседува/одржува високо задоволително ниво на средства во секој момент, за исплата на доспеаните обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што допеваат.

Анализата на доспеаноста на средствата и според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена доспеаност е како што следи (во денари):

31 декември 2015	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 год.	10-15 год.	15-20 год.	20 и повеќе год.	Вкупно
<b>Вкупно средства</b>	<b>733,068,621</b>	<b>535,604,013</b>	<b>12,773,375</b>	-	-	-	<b>23,219,439</b>	<b>1,304,665,448</b>
Нематеријални средства			2,493,158	-	-	-	-	2,493,158
Вложувања	198,996,599	535,604,013	10,280,217	-	-	-	23,219,439	768,100,268
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	123,699,277	-	-	-	-	-	-	123,699,277
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	276	-	-	-	-	-	-	276
Побарувања	273,578,298	-	-	-	-	-	-	273,578,298
Останати средства	30,933,178	-	-	-	-	-	-	30,933,178
Активни временски разграничувања	105,860,993	-	-	-	-	-	-	105,860,993
<b>Вкупно капитал и обврски</b>	<b>1,109,339,368</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>195,326,080</b>	<b>1,304,665,448</b>
Капитал и резерви	233,377,989	-	-	-	-	-	195,326,080	428,704,069
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви	736,298,230	-	-	-	-	-	-	736,298,230
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	3,916,449	-	-	-	-	-	-	3,916,449
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	43,723,533	-	-	-	-	-	-	43,723,533
Пасивни временски разграничувања	92,023,167	-	-	-	-	-	-	92,023,167
<b>Разлика - неусогласена рочна структура</b>	<b>(376,270,747)</b>	<b>535,604,013</b>	<b>12,773,375</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(172,106,641)</b>	<b>-</b>

## Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

## Ризик од ликвидност (продолжува)

31 декември 2014	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	10-15 год.	15-20 год.	20 и повеќе год.	Вкупно
<b>Вкупно средства</b>	<b>847,038,429</b>	<b>209,295,181</b>	<b>46,806,043</b>	<b>12,253,581</b>	-	-	<b>20,571,490</b>	<b>1,135,964,724</b>
Нематеријални средства			- 1,573,428	-	-	-	-	1,573,428
Вложувања	431,877,044	209,295,181	45,232,615	12,253,581	-	-	20,571,490	719,229,911
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	103,597,159	-	-	-	-	-	-	103,597,159
Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања	195,409,604	-	-	-	-	-	-	195,409,604
Останати средства	24,376,791	-	-	-	-	-	-	24,376,791
Активни временски разграничувања	91,777,831	-	-	-	-	-	-	91,777,831
<b>Вкупно капитал и обврски</b>	<b>817,583,162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>318,381,562</b>	<b>1,135,964,724</b>
Капитал и резерви	82,704,853	-	-	-	-	-	318,381,562	401,086,415
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви	676,420,050	-	-	-	-	-	-	676,420,050
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	85,612	-	-	-	-	-	-	85,612
Одложени и тековни даночни обврски	5,717,945	-	-	-	-	-	-	5,717,945
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	41,538,292	-	-	-	-	-	-	41,538,292
Пасивни временски разграничувања	11,116,410	-	-	-	-	-	-	11,116,410
<b>Разлика - неусогласена рочна структура</b>	<b>29,455,267</b>	<b>209,295,181</b>	<b>46,806,043</b>	<b>12,253,581</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(297,810,072)</b>	<b>-</b>

## Управување со капиталот

Агенцијата за супервизија на осигурувањето е главен регулатор кој ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е под директна супервизија од страна на регулаторот.

## Капитал на Друштвото

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Резерви на друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување,
- Пренесена нераспределена добивка,

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

- Нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и останати придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

Управување со капиталот (продолжува)

Следните ставки претставуваат одбитни ставки при пресметка на основниот капитал на Друштвото за осигурување:

- Сопствени акции кои ги поседува Друштвото за осигурување,
- Долгорочни нематеријални средства,
- Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку една третина од остварената добивка искажана во годишната сметка, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години, се додека резервите на сигурност на Друштвото не достигнат најмалку 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото за осигурување се земаат во предвид следниве ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на Друштвото, дополнителниот капитал се зема во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

При пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал ќе се намали за следниве ставки:

- Вложувања на Друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои Друштвото има удел од повеќе од 10%, како и други вложувања во тие субјекти, кои се вклучени во пресметката на капиталот на тие субјекти,
- Вложувања на Друштво во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени погоре, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени погоре.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Управување со капиталот (продолжува)

### **Гарантен фонд на Друштвото**

Според барањата на Законот за супервизија на осигурувањето Гарантниот фонд не смее да биде понизок од една третина од потребното ниво на маргина на солвентност на Друштвото. Исто така, гарантниот фонд не смее да биде понизок од Евра 3,000,000 доколку Друштвото врши работи на осигурување во сите класи на осигурување во групата на неживотно осигурување. Со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година Друштвото е во согласност со овие законски барања.

### **Потребна маргина на солвентност**

Капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на неживотно осигурување и/или реосигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност на друштвото за осигурување кое се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот – стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

Маргината на солвентност за годината што завршува на 31 декември 2015 изнесува 117,544,730 денари (2014: 107,634,914 денари).

Политика на Раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на инвеститорите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Раководството на Друштвото го следи повратот на капиталот, дефинирано како добивка од редовно работење. Друштвото исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и сигурноста обезбедено од цврстата позиција на капиталот.

Друштвото не е изложено на надворешни влијанија врз промените на капиталот, Во текот на годината немаше материјално значајни промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

### Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2015 година и 31 декември 2014 година се презентирани во табелата подолу.

31 декември 2015	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
<b>Тековна позиција на капиталот</b>	<b>49,255,114</b>	<b>428,704,069</b>	<b>117,544,730</b>	<b>365%</b>	
Принос од вложувања (+2%)	49,877,658	429,326,613	117,544,730	365%	1%
Принос од вложувања (-2%)	48,632,570	428,081,525	117,544,730	364%	(1%)
5% намалување на настанати штети	37,122,305	416,571,260	117,544,730	354%	(10%)
5% зголемување на настанати штети	61,387,923	440,836,878	117,544,730	375%	21%
2% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	44,965,610	432,993,573	117,544,730	368%	(7%)
2% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	53,544,618	432,993,573	117,544,730	368%	(0%)
<b>31 декември 2014</b>	<b>Добивка за годината</b>	<b>Капитал и резерви</b>	<b>Потребно ниво на маргина на солвентност</b>	<b>Коефициент на покриеност</b>	<b>Промена на коефициент на покриеност</b>
<b>Тековна позиција на капиталот</b>	<b>36,078,868</b>	<b>401,086,415</b>	<b>107,634,914</b>	<b>373%</b>	
Принос од вложувања (+2%)	36,758,781	401,766,328	107,634,914	373%	1%
Принос од вложувања (-2%)	35,398,955	400,406,502	107,634,914	372%	(1%)
5% намалување на настанати штети	48,361,886	413,369,433	107,634,914	384%	11%
5% зголемување на настанати штети	23,795,850	388,803,397	107,634,914	361%	(11%)
2% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	39,707,719	404,715,266	107,634,914	376%	3%
2% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	32,450,017	397,457,564	107,634,914	369%	(3%)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така што не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли, Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

Еуролинк Осигурување А.Д., Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

### Објективна вредност

#### Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во билансот на состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската позиција се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи:

2015 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<b>Средства</b>				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	5,866,100	124,169,851	-	130,035,951
<b>2014 година</b>	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<b>Средства</b>				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	5,170,000	96,003,411	-	101,173,411

Финансиските вложувања расположливи за продажба се состојат од вложувања во акции на друштва котираны на Македонската Берза и удели во инвестициски фондови. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена на датумот на известување.



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

Објективна вредност (продолжува)

### Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Вкупна евиденти-рана вредност	2015 Вкупна објективна вредност	Вкупна евиденти-рана вредност	2014 Вкупна објективна вредност
<b>Средства</b>				
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	116,408,244	116,408,244	167,155,010	167,155,010
Орочени депозити	504,300,000	504,300,000	435,500,000	435,500,000
Вложувања во зеднички контролирани ентитети	17,353,339	17,353,339	15,401,490	15,401,490
Средства од реосигурување Побарување од осигуреници останати побарувања од непосредни работи	123,699,277	123,699,277	103,597,159	103,597,159
Парични средства и парични еквиваленти	273,578,298	273,578,298	195,409,604	195,409,604
	17,734,619	17,734,619	13,378,675	13,378,675
	<b>1,053,073,777</b>	<b>1,053,073,777</b>	<b>930,441,938</b>	<b>930,441,938</b>
<b>Обврски</b>				
Обврски	43,723,533	43,723,533	41,538,292	41,538,292
	<b>43,723,533</b>	<b>43,723,533</b>	<b>41,538,292</b>	<b>41,538,292</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 Управување со ризик од осигурување и финансиски ризици (продолжува)

### Финансиски инструменти по категории

	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Расположливи за продажба	Вкупно
<b>31 декември 2015</b>				
<b>Средства според Извештајот за финансиска состојба</b>				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	130,035,951	130,035,951
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	116,408,244	-	116,408,244
Депозити, заеми и останати пласмани	504,302,734	-	-	504,302,734
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	17,353,339	-	-	17,353,339
Средства од реосигурување	123,699,277	-	-	123,699,277
Побарувања од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	273,578,298	-	-	273,578,298
Парични средства и еквиваленти	17,734,619	-	-	17,734,619
	<b>936,668,267</b>	<b>116,408,244</b>	<b>130,035,951</b>	<b>1,183,112,462</b>

	Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
<b>Обврски според Извештајот за финансиска состојба</b>			
Обврски	-	43,723,533	43,723,533
	-	<b>43,723,533</b>	<b>43,723,533</b>

	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Расположливи за продажба	Вкупно
<b>31 декември 2014</b>				
<b>Средства според Извештајот за финансиска состојба</b>				
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	101,173,411	101,173,411
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	167,155,010	-	167,155,010
Орочени депозити	435,500,000	-	-	435,500,000
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	15,401,490	-	-	15,401,490
Средства од реосигурување	103,597,159	-	-	103,597,159
Побарувања од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	195,409,604	-	-	195,409,604
Парични средства и еквиваленти	13,378,675	-	-	13,378,675
	<b>763,286,928</b>	<b>167,155,010</b>	<b>101,173,411</b>	<b>1,031,615,349</b>

	Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
<b>Обврски според Извештајот за финансиска состојба</b>			
Обврски	-	41,538,292	41,538,292
	-	<b>41,538,292</b>	<b>41,538,292</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 2. Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба)

### 2.1 Нематеријални средства

	Софтвер	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>		
На 01 јануари 2014	15,399,942	15,399,942
<b>На 31 декември 2014</b>	<b>16,013,394</b>	<b>16,013,394</b>
На 01 јануари 2015	16,013,394	16,013,394
Зголемување	2,301,770	2,301,770
<b>На 31 декември 2015</b>	<b>18,315,164</b>	<b>18,315,164</b>
<b>Исправка</b>		
На 01 јануари 2014	13,979,444	13,979,444
Амортизација за годината	460,522	460,522
<b>На 31 декември 2014</b>	<b>14,439,966</b>	<b>14,439,966</b>
На 01 јануари 2015	14,439,966	14,439,966
Амортизација за годината	1,382,040	1,382,040
<b>На 31 декември 2015</b>	<b>15,822,006</b>	<b>15,822,006</b>
<b>Нето евидентирана вредност</b>		
На 31 декември 2014	1,573,428	1,573,428
<b>На 31 декември 2015</b>	<b>2,493,158</b>	<b>2,493,158</b>

### 2.2 Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста

На 31 декември 2015 и 2014 година, Друштвото нема евидентирано вложувања во земјиште, градежни објекти и останати материјални средства кои не служат за вршење на дејноста.

### 2.3 Вложувања во заеднички контролирани ентитети

На 31 декември 2015 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од 17,353,339 денари (2014: 15,401,490 денари) се однесуваат на основачки удел во Националното Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги представува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети представуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 2.4 Останати финансиски вложувања

	2015	2014
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (нето вредност)	116,408,244	167,155,010
Финансиски вложувања расположливи за продажба-акции	5,866,100	5,170,000
Финансиски вложувања расположливи за продажба - инвестициски фондови	124,169,851	96,003,411
Депозити, заеми и останати пласмани	504,302,734	435,500,000
	<b>750,746,929</b>	<b>703,828,421</b>

### 2.4.1 Должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување

	2015	2014
Државни обврзници	124,478,260	146,416,240
Акумулирана амортизација	(8,070,016)	(10,864,254)
Државни записи	-	32,000,000
Пресметани приходи од камата	-	(396,976)
	<b>116,408,244</b>	<b>167,155,010</b>
Котирани	116,408,244	135,551,986
Некотирани	-	31,603,024
	<b>116,408,244</b>	<b>167,155,010</b>
Државни обврзници со рок на достасување до една година	876,185	27,770,609
Државни записи	-	32,000,000
Пресметани приходи од камата	(52,171)	(396,976)
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до 1 година	<b>824,014</b>	<b>59,373,633</b>
Државни обврзници со рок на достасување над една година	123,602,075	118,322,706
Акумулирана амортизација	(8,017,845)	(10,541,329)
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над 1 година	<b>115,584,230</b>	<b>107,781,377</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

#### 2.4.2 Акции, удели и останати сопственички инструменти

	2015	2014
Сопственички хартии од вредност	5,866,100	5,170,000
Удели во инвестициски фондови	124,169,851	96,003,411
	<b>130,035,951</b>	<b>101,173,411</b>
Котирани	5,866,100	5,170,000
Некотирани	124,169,851	96,003,411
	<b>130,035,951</b>	<b>101,173,411</b>

#### Промени во објективната вредност на вложувањата

На 31 декември 2015 година Друштвото изврши повторна преоценка на евидентираните вредности на своите вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба, по пат на нивна споредба со цените на котација на Македонската Берза на хартии од вредност на датумот на известување.

Врз основа на спроведената преоценка во рамки на финансиските вложувања од акции и во инвестициски фондови, Друштвото изврши корекција (намалување) на евидентираната вредност на вложувањата до нивната објективна вредност, за износ од 1,637,460 денари (2014: зголемување од 1,631,686 денари) кој е признаен во рамките на ревалоризационите резерви кои претставуваат дел од капиталот на Друштвото.

#### 2.4.3 Депозити, заеми и останати пласмани

	2015	2014
Орочени депозити во домашни банки (краткорочни)	376,000,000	276,500,000
Орочени депозити во домашни банки (долгорочни)	128,300,000	159,000,000
Останати заеми	2,734	-
	<b>504,302,734</b>	<b>435,500,000</b>

Краткорочните орочени средства доспеваат во рок не подолг од 12 месеци од датумот на известување и носат камата по стапка од 2,80% до 4,50% на годишно ниво.

Долгорочните орочени средства доспеваат во рок подолг од 12 месеци од датумот на известување и носат камата по стапка од 2,10% до 4,30% на годишно ниво.

#### 2.5 Дел за соосигурување и реосигурување во бруто технички резерви

	2015	2014
<b>Бруто резерви за преносна премија</b>		
Состојба на 01 јануари	46,048,233	38,524,856
Движење во тековна година (Белешка 3.1)	63,361,849	7,523,377
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>109,410,082</b>	<b>46,048,233</b>
<b>Бруто резерви за штети</b>		
Состојба на 01 јануари	57,548,926	52,126,692
Движење во тековна година	(43,259,731)	5,422,234
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>14,289,195</b>	<b>57,548,926</b>
<b>Дел за реосигурување во бруто технички резерви</b>	<b>123,699,277</b>	<b>103,597,159</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 2.6 Одложени и тековни даночни средства

	2015	2014
Побарувања за повеќе платен персонален данок	276	-
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	-	-
	<b>276</b>	<b>-</b>

## 2.7 Побарувања

Побарувањата во долната табела се прикажани во бруто износ намалени за исправката на вредноста на побарувањата од договори за осигурување во согласност со Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси и измените и дополнувањата, донесени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

	2015	2014
Побарувања од осигуреници	360,660,836	287,289,546
Исправка на вредност на побарувања од осигуреници	(100,767,761)	(104,718,442)
	<b>259,893,075</b>	<b>182,571,104</b>
Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	-	-
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	26,273,523	22,393,128
Исправка на вредност на останати побарувања од непосредни работи на осигурување	(17,932,560)	(15,082,950)
	<b>8,340,963</b>	<b>7,310,178</b>
Побарувања за финансиски вложувања	4,351,084	3,786,634
Останати побарувања	1,144,483	1,868,552
Исправка на вредност на останати побарувања	(151,307)	(126,864)
	<b>5,344,260</b>	<b>5,528,322</b>
	<b>273,578,298</b>	<b>195,409,604</b>

Анализата на старосната структура на побарувања од осигуреници со состојба на 31 декември 2015 година е како што следи:

	Побарувања	2015		2014		
		Состојба на исправка на вредност	Сегашна вредност на побарување	Состојба на исправка на вредност	Сегашна вредност на побарување	
до 30 дена	23,688,575	(834,438)	22,854,137	16,802,381	(7,811)	16,794,570
31-60 дена	9,537,295	(1,066,120)	8,471,175	13,986,495	(1,417,274)	12,569,221
61-120 дена	12,239,615	(3,983,509)	8,256,106	13,905,771	(4,340,154)	9,565,617
121-270 дена	14,538,105	(7,439,562)	7,098,543	17,342,976	(9,097,373)	8,245,603
271 - 365 дена	5,543,096	(3,940,617)	1,602,479	6,972,202	(5,151,373)	1,820,829
над 365 дена	81,902,908	(81,902,908)	-	84,704,457	(84,704,457)	-
Доспеани побарувања	147,449,594	(99,167,154)	48,282,440	153,714,282	(104,718,442)	48,995,840
Недоспеани побарувања	213,211,242	(1,600,607)	211,610,635	133,575,265	-	133,575,265
	<b>360,660,836</b>	<b>(100,767,761)</b>	<b>259,893,075</b>	<b>287,289,547</b>	<b>(104,718,442)</b>	<b>182,571,105</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања (продолжува)

На 31 декември 2015 година, Друштвото изврши преоценка на наплатливоста на салдото на побарувања од осигуреници, врз чија основа изврши отпис поради ненаплатливост на истите на товар на тековните расходи во износ од 2,081,496 денари (2014: 3,162,964 денари) (Белешка 3.10).

**2.8 Материјални средства кои служат за вршење на дејноста**

На 31 декември  
2015 година

	Компјутери	Мебел и канцеларска опрема	Инвестиции во туѓ имот	Патнички возила	Останати средства	Вкупно
На 1 јануари 2015 година нето од акумулирана амортизација	2,613,143	730,362	104,718	5,348,404	2,201,489	10,998,116
Набавки	2,904,542	214,065	-	3,160,535	293,988	6,573,130
Трошок за амортизација	(1,248,123)	(248,321)	(57,291)	(2,511,854)	(307,098)	(4,372,687)
На 31 декември 2015 година нето од акумулирана амортизација	<b>4,269,562</b>	<b>696,106</b>	<b>47,427</b>	<b>5,997,085</b>	<b>2,188,379</b>	<b>13,198,559</b>

На 1 јануари 2015

Набавна вредност	20,441,908	9,696,992	286,455	12,766,953	5,421,644	48,613,952
Акумулирана амортизација	(17,828,765)	(8,966,630)	(181,737)	(7,418,549)	(3,220,155)	(37,615,836)
Нето сметководствена вредност	<b>2,613,143</b>	<b>730,362</b>	<b>104,718</b>	<b>5,348,404</b>	<b>2,201,489</b>	<b>10,998,116</b>

На 31 декември  
2015 година

Набавна вредност	23,346,450	9,911,057	286,455	15,927,488	5,715,633	55,187,083
Акумулирана амортизација	(19,076,888)	(9,214,951)	(239,028)	(9,930,403)	(3,527,254)	(41,988,524)
Нето сметководствена вредност	<b>4,269,562</b>	<b>696,106</b>	<b>47,427</b>	<b>5,997,085</b>	<b>2,188,379</b>	<b>13,198,559</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (продолжува)

**На 31 декември 2014**

**година**

	Компјутери	Мебел и канцелариска опрема	Останати материјални средства	Инвестиции во туѓ имот	Вкупно
На 1 јануари 2014 година					
нето од акумулирана амортизација	2,960,259	4,642,795	171,738	162,009	7,936,801
Набавки	797,661	5,454,949	-	-	6,252,610
Трошок за амортизација	(1,144,776)	(1,989,228)	-	(57,291)	(3,191,295)
На 31 декември 2014 година					
нето од акумулирана амортизација	<b>2,613,144</b>	<b>8,108,516</b>	<b>171,738</b>	<b>104,718</b>	<b>10,998,116</b>
<b>На 1 јануари 2014</b>					
Набавна вредност	20,304,073	22,258,903	171,738	286,455	43,021,169
Акумулирана амортизација	(17,343,814)	(17,616,108)	-	(124,446)	(35,084,368)
Нето сметководствена вредност	<b>2,960,259</b>	<b>4,642,795</b>	<b>171,738</b>	<b>162,009</b>	<b>7,936,801</b>
<b>На 31 декември 2014 година</b>					
Набавна вредност	21,101,734	27,713,852	171,738	286,455	49,273,779
Акумулирана амортизација	(18,488,590)	(19,605,336)	-	(181,737)	(38,275,663)
Нето сметководствена вредност	<b>2,613,144</b>	<b>8,108,516</b>	<b>171,738</b>	<b>104,718</b>	<b>10,998,116</b>

### Залог врз опрема

На 31 декември 2015 и 2014 година Друштвото нема дадена опрема под залог.

### 2.9 Парични средства и останати парични еквиваленти

	2015	2014
Парични средства во банка	17,503,555	13,195,460
Благајна	231,064	182,715
Останати парични средства	-	500
	<b>17,734,619</b>	<b>13,378,675</b>



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 2.10 Активни временски разграничувања

Со состојба на 31 декември 2015 година, активните временски разграничувања во износ од 105,860,993 денари се состојат од одложени трошоци за стекнување во износ од 92,900,001 денари и останати пресметани приходи во износ од 12,960,992 денари (2014: 91,777,831 денари од кои 84,538,853 денари за одложени трошоци за стекнување и 7,238,978 денари за останати пресметани приходи).

### Одложени трошоци за стекнување

	2015	2014
Одложени трошоци за премија – стекнување (состојба)	74,297,420	70,346,986
Одложени трошоци за премија – брокери (состојба)	18,602,581	14,191,867
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>92,900,001</b>	<b>84,538,853</b>

### Останати пресметани приходи и одложени трошоци

	2015	2014
Пресметани приходи за провизија од реосигурување	6,119,659	649,664
Останати пресметани приходи	6,841,333	6,589,314
	<b>12,960,992</b>	<b>7,238,978</b>

## 2.11 Капитал и резерви

На 31 декември 2015 година акционерскиот капитал се состои од 3,200 (2014: 3,200) обични акции со номинална вредност од Евра 1,000 по акција, односно 195,326,080 денари. Имателот на обични акции има право на дивиденда кога ќе биде објавена.

Со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година акционерската структура на Друштвото е како што следи:

	% од акциите со право на глас
GOFI - GROUP OF FINANCE AND INVESTMENT SA, Switzerland	100%
	<b>100%</b>

### Законски резерви

#### Резерва на сигурност

Според законската регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерва на сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Со состојба 31 декември 2015 година вкупните законски резерви изнесуваат 135,081,771 денари (2014: 123,055,482 денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Капитал и резерви (продолжува)

### **Ревалоризациона резерва**

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се до моментот на нивното депривирање или оштетување. Со состојба на 31 декември 2015 состојбата на ревалоризационата резерва на Друштвото изнесува (1,019,049) денари (2014: 618,411 денари).

### **Нераспределена нето добивка**

Во текот на 2015 година, Друштвото исплати дивиденда во бруто износ од 20,000,000 денари.

Со состојба на 31 декември 2015 година, Друштвото има нераспределена добивка од 50,060,153 денари.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 2.12 Бруто технички резерви

Со состојба на 31 декември 2015 година, бруто технички резерви на Друштвото се состојат од следниве видови на резерви: бруто резерви за преносни премии; резерви за штети и резерви за бонуси и попусти.

	2015			2014		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	676,420,050	(103,597,159)	572,822,891	607,363,093	(90,651,548)	516,711,545
Движење на бруто резерви за штети	(33,593,546)	43,259,731	9,666,185	35,742,978	(5,422,234)	30,320,744
Движење на преносна премија	91,077,657	(63,361,849)	27,715,808	25,193,461	(7,523,377)	17,670,084
Резерви за бонуси и попусти	2,394,069	-	2,394,069	8,120,518	-	8,120,518
<b>Сосотојба на 31 декември</b>	<b>736,298,230</b>	<b>(123,699,277)</b>	<b>612,598,953</b>	<b>676,420,050</b>	<b>(103,597,159)</b>	<b>572,822,891</b>

### Резерви за штети и за бонуси и попусти

	2015			2014		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 01 јануари	358,127,288	(57,548,926)	300,578,362	314,263,792	(52,126,692)	262,137,100
Движење на резерви за настанати, пријавени штети	(26,605,004)	42,500,719	15,895,715	2,763,804	4,733,037	7,496,841
Движење на резерви на директни трошоци	(3,333)	-	(3,333)	(446,668)	-	(446,668)
Движење на резерви на индиректни трошоци	(557,527)	-	(557,527)	210,695	-	210,695
Движење на резерви за настанати, но непријавени штети	(6,427,682)	759,012	(5,668,670)	33,215,147	(10,155,271)	23,059,876
Резерви за бонуси и попусти	2,394,069	-	2,394,069	8,120,518	-	8,120,518
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>326,927,811</b>	<b>(14,289,195)</b>	<b>312,638,616</b>	<b>358,127,288</b>	<b>(57,548,926)</b>	<b>300,578,362</b>

### Преносна премија

	2015			2014		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 01 јануари	318,292,762	(46,048,233)	272,244,529	293,099,301	(38,524,856)	254,574,445
Полисирана премија во тековна година	881,743,673	(259,246,098)	622,497,575	697,244,195	(131,785,265)	565,458,930
Трошоци за бонуси и попусти	(30,676,883)	-	-30,676,883	(38,106,458)	-	(38,106,458)
Заработената премија во тековната година	(759,989,133)	195,884,249	-564,104,884	(633,944,276)	124,261,888	(509,682,388)
<b>Сосотојба на 31 декември</b>	<b>409,370,419</b>	<b>(109,410,082)</b>	<b>299,960,337</b>	<b>318,292,762</b>	<b>(46,048,233)</b>	<b>272,244,529</b>

Бруто технички резерви (продолжува)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Движење во преносната премија и резервите за штети и бонуси и попусти во 2015 година:

	Осигуру- вање од незгода	Здра- вствено осигуру- вање	Осигур- вање на моторни возила	Осигур- вање на воздухо- плови	Осигу- рување пловни објекти	Осигу- рување стока во превоз	Осигуру- вање на имот од пожар	Други осигуру- вања на имот	Одговор- ност кон трети лица	Одго- ворност воздухо- плови	Одго- ворност пловни објекти	Општа одгово- рност	Фин. загуби	Туристи- чка помош	Вкупно
Резервирања за преносна премија	37,272,674	1,818,293	33,239,860	2,320,105	68,391	265,923	31,423,351	95,432,592	171,411,485	684,368	141,745	27,242,431	16,770	8,032,431	<b>409,370,419</b>
Преносна премија за реосигурителот	(278,121)	(1,814,328)	(524,495)	(2,320,470)	-	-	(12,452,384)	(75,514,898)	-	(685,102)	-	(15,820,284)	-	-	(109,410,082)
<b>Нето преносна премија (намалена за прен премија за реосигурителот)</b>	<b>36,994,553</b>	<b>3,965</b>	<b>32,715,365</b>	<b>(365)</b>	<b>68,391</b>	<b>265,923</b>	<b>18,970,967</b>	<b>19,917,694</b>	<b>171,411,485</b>	<b>(734)</b>	<b>141,745</b>	<b>11,422,147</b>	<b>16,770</b>	<b>8,032,431</b>	<b>299,960,337</b>
Резерви за штети	47,572,172	-	23,947,722	-	1,111,233	122,785	15,544,445	8,701,663	196,393,620	-	-	4,977,664	-	4,308,139	302,679,443
Резерви за бонуси и попусти	24,248,368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,248,368
Промена во резерви за штети - IBNR, дел за реосигурување	(2,818,625)	-	-	-	-	-	(8,611,828)	-	-	-	-	-	-	-	(11,430,453)
Промена во резерви за штети - RBNS	(607,245)	-	-	-	-	-	(80,000)	-	(2,171,497)	-	-	-	-	-	(2,858,742)
<b>Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)</b>	<b>68,394,670</b>	<b>-</b>	<b>23,947,722</b>	<b>-</b>	<b>1,111,233</b>	<b>122,785</b>	<b>6,852,617</b>	<b>8,701,663</b>	<b>194,222,123</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,977,664</b>	<b>-</b>	<b>4,308,139</b>	<b>312,638,616</b>
	<b>105,389,223</b>	<b>3,965</b>	<b>56,663,087</b>	<b>(365)</b>	<b>1,179,624</b>	<b>388,708</b>	<b>25,823,584</b>	<b>28,619,357</b>	<b>365,633,608</b>	<b>(734)</b>	<b>141,745</b>	<b>16,399,811</b>	<b>-</b>	<b>12,340,570</b>	<b>612,598,953</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## Бруто технички резерви (продолжува)

## Движење во преносната премија и резервите за штети и бонуси и попусти во 2014 година:

	Осигурување од незгода	Здравствено осигурување	Осигурување на моторни возила	Осигурување на воздухоплови	Осигурување пловни објекти	Осигурување стока во превоз	Осигурување на имот од пожар	Други осигурувања на имот	Одговорност кон трети лица	Одговорност воздухоплови	Одговорност пловни објекти	Општа одговорност	Туристичка помош	Вкупно
Резервирања за преносна премија	34,131,070	1,372,750	40,631,136	2,634,928	103,458	239,409	35,029,581	27,885,200	143,547,677	657,585	108,683	23,621,334	8,329,951	318,292,762
Преносна премија за реосигурителот	(236,875)	(1,372,750)	-	(2,661,782)	-	-	(15,799,013)	(10,554,000)	-	(662,652)	-	(14,761,161)	-	(46,048,233)
<b>Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)</b>	<b>33,894,195</b>	<b>-</b>	<b>40,631,136</b>	<b>(26,854)</b>	<b>103,458</b>	<b>239,409</b>	<b>19,230,568</b>	<b>17,331,200</b>	<b>143,547,677</b>	<b>(5,067)</b>	<b>108,683</b>	<b>8,860,173</b>	<b>8,329,951</b>	<b>272,244,529</b>
Резерви за штети	52,678,700	-	21,846,455	-	613,710	104,581	12,878,337	8,512,163	190,582,665	-	-	45,093,035	3,963,343	336,272,989
Резерви за бонуси и попусти	21,854,299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,854,299
Промена во резерви за штети - IBNR, дел за реосигурување	(3,094,432)	-	-	-	-	-	(9,095,033)	-	-	-	-	-	-	(12,189,465)
Промена во резерви за штети - RBNS	(1,108,516)	-	-	-	-	-	(373,636)	-	(2,171,497)	-	-	(41,705,812)	-	(45,359,461)
<b>Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)</b>	<b>70,330,051</b>	<b>-</b>	<b>21,846,455</b>	<b>-</b>	<b>613,710</b>	<b>104,581</b>	<b>3,409,668</b>	<b>8,512,163</b>	<b>188,411,168</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,387,223</b>	<b>3,963,343</b>	<b>300,578,362</b>
	<b>104,224,246</b>	<b>-</b>	<b>62,477,591</b>	<b>(26,854)</b>	<b>717,168</b>	<b>343,990</b>	<b>22,640,236</b>	<b>25,843,363</b>	<b>331,958,845</b>	<b>(5,067)</b>	<b>108,683</b>	<b>12,247,396</b>	<b>12,293,294</b>	<b>572,822,891</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Информации и обелоденувања кон Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 2.13 Одложени и тековни даночни обврски

	2015	2014
Одложени даночни обврски	-	-
Тековни даночни обврски	3,916,449	5,717,945
	<b>3,916,449</b>	<b>5,717,945</b>

### 2.14 Обврски

	2015	2014
Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	8,239,715	15,618,890
Обврски спрема соосигуреници	1,666,126	563,608
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	13,334,614	9,874,786
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	122,149	48,120
Останати обврски	20,360,929	15,432,888
	<b>43,723,533</b>	<b>41,538,292</b>

### 2.15 Пасивни временски разграничувања

	2015	2014
Однапред пресметани трошоци за реосигурување	89,997,884	7,658,524
Однапред пресметани трошоци за брокери	539,730	290,787
Останати однапред пресметани трошоци	1,485,553	3,167,099
	<b>92,023,167</b>	<b>11,116,410</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 3. Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

#### 3.1 Заработена премија

Реализирани премии со состојба на 31 декември 2015 година

	Бруто полисирана премија за осигурување	Промена во бруто резерви за преносна премија	Бруто полисирана премија предадена на реосигурител ите	Промена во бруто резерва за преносна премија - дел за реосигуру- вање (Белешка 2.5)	Нето приходи од премија од осигурување
Осигурување од незгода	99,366,341	(3,141,604)	(8,274,847)	41,246	87,991,136
Здравствено осигурување	2,948,404	(445,543)	(3,075,601)	441,578	(131,162)
Осигурување на моторни возила	70,800,927	7,391,276	(1,051,871)	524,495	77,664,827
Осигурување на воздухоплови	6,476,341	314,824	(6,476,682)	(341,312)	(26,829)
Осигурување на пловни објекти	133,053	35,067	-	-	168,120
Осигурување на стока во превоз	3,110,743	(26,514)	(686,784)	-	2,397,445
Осигурување на имот од пожар	78,898,960	3,606,230	(44,475,221)	(3,346,629)	34,683,340
Други осигурувања на имот	192,872,230	(67,547,385)	(146,838,936)	64,960,898	43,446,807
Одговорност на трети лица	342,043,359	(27,863,808)	(10,341,494)	-	303,838,057
Одговорност воздухоплови	1,989,370	(26,783)	(1,991,971)	22,450	(6,934)
Одговорност пловни објекти	272,220	(33,062)	-	-	239,158
Општа одговорност	55,987,692	(3,621,097)	(36,032,691)	1,059,123	17,393,027
Финансиски загуби	26,750	(16,770)	-	-	9,980
Осигурување на туристичка помош	26,817,283	297,520	-	-	27,114,803
<b>Вкупно</b>	<b>881,743,673</b>	<b>(91,077,649)</b>	<b>(259,246,098)</b>	<b>63,361,849</b>	<b>594,781,775</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Заработена премија (продолжува)

Реализирани премии со состојба на 31 декември 2014 година

	Бруто полисирана премија за осигурување	Промена во бруто резерви за преносна премија	Бруто полисирана премија предадена на реосигурител ите	Промена во бруто резерва за преносна премија - дел за реосигуру- вање (Белешка 2.5)	Нето приходи од премија од осигурување
Осигурување од незгода	97,926,704	(6,298,015)	(7,851,913)	236,878	84,013,654
Здравствено осигурување	2,090,736	(1,372,750)	(2,090,736)	1,372,750	-
Осигурување на моторни возила	79,986,624	106,874	-	14,379,356	94,472,854
Осигурување на воздухоплови	11,288,024	(648,615)	(11,360,626)	1,833,264	1,112,047
Осигурување на пловни објекти	216,860	(2,879)	-	-	213,981
Осигурување на стока во превоз	2,385,738	555,556	(215,448)	14,761,171	17,487,017
Осигурување на имот од пожар	81,227,380	(2,065,303)	(48,603,905)	(232,050)	30,326,122
Други осигурувања на имот	51,422,049	2,491,050	(13,019,510)	780,424	41,674,013
Одговорност на трети лица	291,018,340	(8,190,507)	(10,637,887)	(377,553)	271,812,393
Одговорност воздухоплови	2,409,078	(126,194)	(2,422,761)	(14,746,439)	(14,886,316)
Одговорност пловни објекти	210,650	20,804	-	(4,426,246)	(4,194,792)
Општа одговорност	50,988,288	(8,820,454)	(35,582,479)	163,038	6,748,393
Осигурување на кредити	-	-	-	(6,221,216)	(6,221,216)
Осигурување на туристичка помош	26,073,724	(843,031)	-	-	25,230,693
<b>Вкупно</b>	<b>697,244,195</b>	<b>(25,193,464)</b>	<b>(131,785,265)</b>	<b>7,523,377</b>	<b>547,788,843</b>

### 3.2 Приходи од вложувања

	2015	2014
<b>Приходи од вложувања</b>		
Приходи од камати од државни обврзници и државни записи	5,033,696	5,994,992
Приходи од камати од орочени депозити во банки	21,678,106	23,943,426
Приходи од камати од тековни сметки во банки	734	2,144
Приходи од камати по дадени заеми	2,734	-
Приходи од камати од ГФ	548,633	723,484
	<b>27,263,903</b>	<b>30,664,046</b>
<b>Позитивни курсни разлики</b>		
Позитивни курсни разлики	339,515	337,598
	<b>339,515</b>	<b>337,598</b>
<b>Останати приходи од вложувања</b>		
Дисконт на државни обврзници	2,812,723	3,331,590
Приходи од дивиденди	58,000	56,000
	<b>2,870,723</b>	<b>3,387,590</b>
Реализирани добивки од продажба на вложувања (инвестициски фондови)	653,036	596,315
	<b>31,127,177</b>	<b>34,985,549</b>



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

<b>3.3 Останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Провизии од реосигурување	23,333,915	10,890,934
Приходи од ГФ од реализирани регресни побарувања и надомест за обработка на штети	5,449,225	3,625,999
Приходи од друштва за обработка на штети - услужни штети	985,150	1,128,945
Останато	755,457	481,210
	<b>30,523,747</b>	<b>16,127,088</b>

<b>3.4 Останати приходи</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Приходи од камати и судски трошоци од наплатени побарувања по судски пат	2,057,349	1,641,777
Приходи од продажба на материјални средства	-	6,000
Останати приходи	2,538,373	1,079,350
	<b>4,595,722</b>	<b>2,727,127</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 3.5 Настанати штети

	Бруто		Реосигурување		Нето	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Настанати, исплатени штети во тековната година	314,231,843	255,328,150	72,920,477	32,528,113	241,311,366	222,800,037
Промени во резервите за настанати, пријавени штети	(27,165,864)	2,527,831	(42,500,719)	5,422,234	15,334,855	(2,894,403)
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети	(6,427,682)	33,215,147	(759,012)	-	(5,668,670)	33,215,147
Приходи од регресни побарувања	(8,321,366)	(7,460,420)	-	-	(8,321,366)	(7,460,420)
<b>Настанати штети (нето трошоци за штети)</b>	<b>272,316,931</b>	<b>283,610,708</b>	<b>29,660,746</b>	<b>37,950,347</b>	<b>242,656,185</b>	<b>245,660,361</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Настанати штети (продолжува)

Анализа на настанати штети со состојба на 31 декември 2015 година

	Вкупно исплатени штети	Промена во брuto резервите за штети	Учество на реосигури- телите во исплатени штети	Учество на реосигури- телите во промените резервите за штети	Приход од брuto реализи- рани регресни пбарувања	Нето
Осигурување од незгода	60,868,884	(5,106,528)	(3,078,184)	777,078	-	53,461,250
Здравствено осигурување	11,096	-	-	-	-	11,096
Осигурување на моторни возила	45,234,866	2,101,267	-	-	(2,067,488)	45,268,645
Осигурување на воздухоплови	-	-	-	-	-	-
Осигурување на пловни објекти	-	497,523	-	-	-	497,523
Осигурување на стока во превоз	34,502	18,204	-	-	-	52,706
Осигурување на имот од пожар	10,505,739	2,666,108	(5,182,839)	776,841	-	8,765,849
Други осигурувања на имот	11,334,010	189,500	-	-	-	11,523,510
Одговорност на трети лица	112,762,246	5,810,955	-	-	(6,248,838)	112,324,363
Одговорност воздухоплови	-	-	-	-	-	-
Одговорност пловни објекти	-	-	-	-	-	-
Општа одговорност	65,911,364	(40,115,371)	(64,659,454)	41,705,812	-	2,842,351
Осигурување на кредити	-	-	-	-	(5,040)	(5,040)
Осигурување на туристичка помош	7,569,136	344,796	-	-	-	7,913,932
<b>Вкупно</b>	<b>314,231,843</b>	<b>(33,593,546)</b>	<b>(72,920,477)</b>	<b>43,259,731</b>	<b>(8,321,366)</b>	<b>242,656,185</b>

Анализа на настанати штети со состојба на 31 декември 2014 година

	Вкупно исплатени штети	Промена во брuto резервите за штети	Учество на реосигури- телите во исплатени штети	Учество на реосигури- телите во промените резервите за штети	Приход од брuto реализиран и регресни пбарувања	Нето
Осигурување од незгода	59,872,185	7,533,125	(3,221,494)	(1,495,444)	-	62,688,372
Осигурување на моторни возила	38,080,413	(3,740,849)	-	-	(761,243)	33,578,321
Осигурување на воздухоплови	-	-	-	-	-	-
Осигурување на пловни објекти	-	613,710	-	-	-	613,710
Осигурување на стока во превоз	42,091	63,287	-	-	-	105,378
Осигурување на имот од пожар	40,036,394	3,322,037	(28,747,619)	(4,523,669)	-	10,087,143
Други осигурувања на имот	16,557,954	(8,120,640)	(359,000)	400,000	-	8,478,314
Одговорност на трети лица	91,094,966	34,573,123	-	-	(6,699,177)	118,968,912
Одговорност воздухоплови	-	-	-	-	-	-
Одговорност пловни објекти	-	-	-	-	-	-
Општа одговорност	1,319,127	258,733	(200,000)	196,879	-	1,574,739
Осигурување на кредити	-	-	-	-	-	-
Осигурување на туристичка помош	8,325,020	1,240,452	-	-	-	9,565,472
<b>Вкупно</b>	<b>255,328,150</b>	<b>35,742,978</b>	<b>(32,528,113)</b>	<b>(5,422,234)</b>	<b>(7,460,420)</b>	<b>245,660,361</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 3.6 Промена во останати технички резерви, нето од реосигурување

	2015	2014
Промена во останати бруто технички резерви	2,394,069	8,120,518
	<b>2,394,069</b>	<b>8,120,518</b>

### 3.7 Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

Во тек на 2015 година вкупните трошоци за бонуси и попусти изнесуваат 30,676,882 денари од кои 6,737,414 денари се трошоци за бонуси и 23,939,468 денари се трошоци за попусти (2014: 38,106,458 денари од кои трошоците за бонуси изнесуваат 26,509,695 денари и трошоци за попусти 11,596,763 денари).

### 3.8 Нето трошоци за спроведување на осигурувањето

#### Трошоци за стекнување

	2015	2014
Плати за вработени – продажба	64,934,858	60,616,544
Провизија	37,827,484	29,092,240
Реклама	9,754,585	15,219,228
Печатени полиси	2,997,377	4,140,149
Надворешна репрезентација	5,392,008	4,181,257
Промена во одложени трошоци за стекнување	(8,361,148)	(28,049,981)
	<b>112,545,164</b>	<b>85,199,437</b>

Во продолжение е прикажана промената во одложените трошоци за стекнување за годините кои што завршуваат на 31 декември 2015 и 2014 година:

	2015	2014
Одложени трошоци за премија – аквизиција (движење)	3,950,434	20,849,650
Одложени трошоци за премија – брокери (движење)	4,410,714	7,200,331
<b>Движење на одложените трошоци за полисирана премија</b>	<b>8,361,148</b>	<b>28,049,981</b>

#### Административни трошоци

	2015	2014
Трошоци за вработените	51,185,543	50,792,769
-плати администрација	48,775,187	46,544,067
-останати трошоци за вработени	2,410,356	4,248,702
Закупнина	30,443,958	25,588,513
Закупнина за средства за работа	1,145,162	1,114,120
Трошоци за надоместоци на членови на органи на управување	28,559,198	13,933,981
Телефонски трошоци	6,364,828	6,698,972
Спонзорства и репрезентација	10,255,023	14,983,054
Амортизација на материјални средства	5,187,997	3,651,816
Трошоци за услуги од физички лица	7,927,508	6,507,442
Надомест за користење на сопствено возило	4,380,762	4,319,894
Комунални услуги	3,869,353	4,209,391
Трошоци за обезбедување	1,964,628	1,943,388
Банкарски услуги	2,641,600	2,466,803
Канцелариски материјали	1,678,551	1,683,638
Останати административни трошоци	21,043,627	14,456,535
<b>Административни трошоци</b>	<b>176,647,738</b>	<b>152,350,316</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
 Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
 (Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Нето трошоци за спроведување на осигурувањето (продолжува)

### Трошоци за вработените

Трошоците за плата во Друштвото се евидентираат поделено, односно делот од платите во продажба се дел од трошоците за стекнување, додека платите за вработените во администрацијата и во процена и ликвидација на штети се прикажуваат како административни трошоци.

Обврските по основ на нето плати и придонеси на Друштвото се прикажани во вкупен износ.

	2015	2014
Нето плати	76,478,410	72,451,116
Придонеси	37,231,635	34,709,494
	<b>113,710,045</b>	<b>107,160,610</b>

### 3.9 Останати осигурителни технички трошоци, намалени за реосигурување

	2015	2014
Трошоци за исплата штети од ГФ по НН возила	10,191,799	9,872,803
Противпожарен придонес	8,170,699	7,496,603
Надомест за здравствено осигурување	3,421,149	2,910,177
Надомест за Агенција за супревизија на осигурување	6,268,365	6,334,424
Трошоци за Национално биро за осигурување	3,183,818	2,597,213
Судски трошоци за регресни постапки од НБО	1,233,593	1,088,202
Останати трошоци	1,467,772	93,027
	<b>33,937,195</b>	<b>30,392,449</b>

### 3.10 Вредносно усогласување на побарувања по основ на премија

	2015	2014
Ослободување на исправка на вредноста на побарувања од осигуреници (Белешка 2.7)	(3,950,681)	(7,768,918)
Наплатено отпишано побарување	(15,534)	(10,259)
Траен отпис на побарувања од осигуреници	2,081,496	3,162,964
	<b>(1,884,719)</b>	<b>(4,616,213)</b>

### 3.11 Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања

	2015	2014
Исправка на вредноста на останати побарувања од непосредни работи	2,874,053	111,546
Останати финансиски расходи	979,061	1,695,795
	<b>3,853,114</b>	<b>1,807,341</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Информации и обелоденувања кон Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка) (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 3.12 Даночен расход

	2015	2014
Тековен даночен трошок (данок на добивка)	10,816,359	8,199,446
Одложен данок на добивка	-	-
	<b>10,816,359</b>	<b>8,199,446</b>

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот даночен расход со билансот на успех за годините што завршуваат на 31 декември 2015 и 2014 година:

	2015	2014
Добивка пред оданочување	60,071,473	44,278,314
Неодбитни трошоци за даночни цели	53,202,878	39,703,549
Даночна основица	113,274,351	83,981,863
<i>Намалување на даночна основа</i>		
- Дивиденди	58,000	56,000
- Износ на вратен дел од заем за кои во предходниот период е зголемена даночната основа	1,000,000	-
- Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	4,052,759	-
Даночна основица со намалување	108,163,592	83,925,863
Пресметан данок на добивка	10,816,359	8,392,586
Намалување на даночна основа - набавка на фискални каси	-	193,140
<b>Пресметан данок на добивка</b>	<b>10,816,359</b>	<b>8,199,446</b>

### 3.13 Заработка по акција

Основната заработка по акција е пресметана така што нето добивката за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината:

	2015	2014
Заработувачка која припаѓа на акционерите	49,255,114	36,078,868
Намалено за: дивиденди за приоритетните акции	-	-
Нето добивка која припаѓа на имателите на обични акции	49,255,114	36,078,868
Пондериран просечен број на обични акции	3,200	3,200
<b>Основна заработка по акција (Денари по акција)</b>	<b>15,392</b>	<b>11,275</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

#### 4. Побарувања и обврски од друштва во група - подружници, придружни друштва и заеднички контролирани ентитети

##### Трансакции со Гофи групација

Акционерот на Друштвото GOFI - GROUP OF FINANCE AND INVESTMENT SA, SWITZERLAND, воедно е акционер и во други правни субјекти, вклучувајќи друштва и финансиски институции, кои заедно ја претставуваат “Гофи Групација”.

Состојбата на 31 декември 2015 година и трансакциите со поврзани лица во текот на годината биле како што следи:

	Клучен раководен кадар	Останати поврзани лица	Вкупно
<b>Вкупно средства</b>	<b>487,167</b>	<b>277,108,585</b>	<b>277,595,752</b>
<b>Побарувања</b>	<b>487,167</b>	<b>23,469,711</b>	<b>23,956,878</b>
-Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување	376,101	193,678	569,779
-Побарувања по основ на регрес	-	-	-
-Побарувања по основ на вложувања	-	169,150	169,150
-Останати побарувања	111,066	23,106,883	23,217,949
<b>Вложувања</b>	<b>-</b>	<b>250,300,000</b>	<b>250,300,000</b>
-Дадени депозити	-	250,300,000	250,300,000
<b>Вонбилансна евиденција</b>	<b>-</b>	<b>9,708,196</b>	<b>9,708,196</b>
-Гаранции и други облици на емство	-	9,708,196	9,708,196
<b>Вкупно обврски</b>	<b>2,227,255</b>	<b>10,641,835</b>	<b>12,869,090</b>
<b>Обврски</b>	<b>2,227,255</b>	<b>933,639</b>	<b>3,160,894</b>
-Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и други договорени износи	-	-	-
-Обврски по основ на финансиски вложувања	-	-	-
-Останати обврски	2,227,255	933,639	3,160,894
<b>Вонбилансна евиденција</b>	<b>-</b>	<b>9,708,196</b>	<b>9,708,196</b>
-Гаранции и други облици на емство	-	9,708,196	9,708,196
<b>Вкупно приходи</b>	<b>829,386</b>	<b>16,384,989</b>	<b>17,214,375</b>
<b>Вкупно расходи</b>	<b>-</b>	<b>55,064,226</b>	<b>55,064,226</b>
<b>Краткорочни користи за клучен раководен кадар</b>	<b>30,462,383</b>	<b>-</b>	<b>30,462,383</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Побарувања и обврски од друштва во група-подружници, придружни друштва и заеднички контролорани ентитети (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Состојбата на 31 декември 2014 година и трансакциите со поврзани лица во текот на годината биле како што следи:

	Клучен раководен кадар	Останати поврзани лица	Вкупно
<b>Вкупно средства</b>	<b>1,685,196</b>	<b>255,558,645</b>	<b>257,243,841</b>
<b>Побарувања</b>	<b>1,685,196</b>	<b>13,630,012</b>	<b>15,315,208</b>
-Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување	166,459	580,701	741,160
-Побарувања по основ на регрес	42,426	-	42,426
-Побарувања по основ на вложувања	-	208,157	208,157
-Останати побарувања	1,476,311	12,841,154	14,317,465
<b>Вложувања</b>	<b>-</b>	<b>231,500,000</b>	<b>231,500,000</b>
-Дадени депозити	-	231,500,000	231,500,000
<b>Вонбилансна евиденција</b>	<b>-</b>	<b>10,428,633</b>	<b>10,428,633</b>
-Гаранции и други облици на емство	-	10,428,633	10,428,633
<b>Вкупно обврски</b>	<b>2,172,858</b>	<b>11,246,004</b>	<b>13,418,862</b>
<b>Обврски</b>	<b>2,172,858</b>	<b>817,371</b>	<b>2,990,229</b>
-Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и други договорени износи	-	-	-
-Обврски по основ на финансиски вложувања	-	-	-
-Останати обврски	2,172,858	817,371	2,990,229
<b>Вонбилансна евиденција</b>	<b>-</b>	<b>10,428,633</b>	<b>10,428,633</b>
-Гаранции и други облици на емство	-	10,428,633	10,428,633
<b>Вкупно приходи</b>	<b>501,522</b>	<b>13,248,831</b>	<b>13,750,353</b>
<b>Вкупно расходи</b>	<b>-</b>	<b>41,319,929</b>	<b>41,319,929</b>
<b>Краткорочни користи за клучен раководен кадар</b>	<b>31,019,774</b>		<b>31,019,774</b>

### Трансакции со Национално биро за осигурување

	2015	2014
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	17,353,339	15.401.490
Побарувања од Национално Биро за Осигурување	980,353	1,002,434
Обврски кон Национално Биро за Осигурување	6,150	986,266
Приходи од вложувања	548,633	723,484
Приходи за обработка на штети	276,750	332,100
Приходи од реализирани регресни побарувања	5,172,475	3,293,899
Трошоци	14,609,210	13.942.795



Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 5. Податоци за коефициент на штети, коефициентот на трошоци и комбиниран коефициент на штети - по класи на осигурување

Согласно Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви издаден од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Македонија, Друштвото ги пресметува коефициентот на штети, коефициентот на трошоци и комбинираниот коефициент.

### Коефициент на штети

Годишен коефициент на штета по класа на осигурување претставува сооднос меѓу настанатите штети и нето заработената премија за одредена класа на осигурување, искажан како децимален број заокружен на четири децимали. Во следната табела е прикажан коефициентот на штети за 2015 година.

Годишен коефициент на штети за период 01.01.2015-31.12.2015		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
незгода	01	87,4%	82,8%
здравствено	02	0,0%	0,5%
каска моторни возила	03	71,7%	71,2%
каска шински возила	04	0,0%	0,0%
каска воздухоплови	05	0,0%	0,0%
каска пловни објекти	06	348,2%	348,2%
карго	07	2,9%	2,3%
имот од пожар и др.опасн.	08	29,7%	18,8%
имот останато	09	31,2%	10,8%
АО (вкупно)	10	50,2%	48,6%
одговорност воздухоплови	11	0,0%	0,0%
одговорност пловни објекти	12	0,0%	0,0%
општа одговорност	13	19,7%	59,3%
кредити	14	0,0%	0,0%
гаранции	15	0,0%	0,0%
финансиски загуби	16	0,0%	0,0%
правна заштита	17	0,0%	0,0%
туристичка помош	18	53,0%	53,0%
<b>Вкупно</b>		<b>54,6%</b>	<b>45,1%</b>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година  
(Сите износи се изразени во Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 6. Потенцијални и преземени обврски

### *Судски спорови*

Друштвото во своето работење има регистрирано судски спорови каде што е тужено. Со оглед на неможност прецизно да се предвиди, односно утврди крајниот исход од сите нерешени или потенцијални судски спорови, раководството верува дека крајниот ефект од овие спорови нема да има материјално влијание во резултатите на Друштвото.

### *Даночен ризик*

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

### *Капитални обврски*

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

### *Пензиски планови*

Друштвото нема дефинирано планови за надомести при пензионирање или опции за надоместување базирани на акции со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година. Раководството смета дека сегашната вредност на идните обврски кон вработените во врска со надоместите при пензионирање и јубилејни награди не е од материјално значење за финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2015 и 2014 година.


## 7. Настани по датумот на известување

По 31 декември 2015 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

## 8. Одобрување на финансиските извештаи

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015 (вклучувајќи ги и компаративните информации) се разгледани и одобрени од Надзорниот одбор на Друштвото на Седницата одржана на ден 25 февруари 2016 година.

  
Г-ѓа Марија Томеска  
Претседател на Управен одбор

  
Г-ѓа Павлина Велкова  
Директор на сектор за  
сметководство

Прилози

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

## Прилог 1 Годишна сметка

Прилози

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2015 година

## Прилог 2 Годишен извештај